

50 години

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ
И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА,
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
1965 – 2015

Скопје, 2015

Издавач

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања,
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје

Уредувачки одбор:

проф. д-р Мирјана Борота Поповска
Проф. Д-р Елеонора Серафимовска
Проф.д-р Маријана Марковиќ
проф. д-р Ганка Цветанова
доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ
доц. д-р Бојана Наумовска
д-р Климе Бабунски
Весна Трајанова

Графички дизајн и печат

Принт тим

Тираж

100

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

061.6:303.8(497.711)“1965/2015”(069.91)

ПЕДЕСЕТ

50 години Институт за социолошки и политичко-правни истражувања :
1965-2015 / [уредувачки одбор Мирјана Борота Поповска ... и др.]. -
Скопје : Институт за социолошки и политичко-правни истражувања,
2015. - 68 стр. : граф. прикази ; 20 см

ISBN 978-9989-633-43-0

а) Институт за социолошко и политичко правни истражувања - Скопје
- 1965-2015 - Јубилеи
COBISS.MK-ID 99548426

Содржина

1. ПЕДЕСЕТ ГОДИНИ ИСППИ	5
2. ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА	7
3. ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ИНСТИТУТОТ	13
4. ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ НА ИСППИ	17
4.1 НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ	17
4.2 НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ	28
5. ВРАБОТЕНИ ВО ИСППИ	41
6. ДИРЕКТОРИ НА ИСППИ: 1965 – 2015	71

1.

Педесет години ИСППИ



Со особена гордост, чест и задоволство го поздравувам педесетгодишниот јубилеј на Институтот за социолошки и политичко–правни истражувања, единица во рамки на интегрираниот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот во текот на своето петдецениско постоење, како двигател на современата научна мисла, успешно и во континуитет ја остварува својата мисија и главните цели и задачи поради кои е основан, притоа создавајќи бројни генерации на домашно и меѓународно афирмирани наставно-научни и соработнички кадри, кои со високо ниво на професионалност и посветеност низ годините го даваат својот личен придонес за развој на науката и високото образование, збогатување на стручната и научната литература од подрачјето на општествените науки, како и за научно и професионално оспособување и усовршување на подмладокот.

Преку низа поттикнати и отворени истражувачки проблеми и прашања, спроведени научни и апликативни истражувачки проекти и експертизата на своите вработени, Институтот е непосреден учесник во управувањето, унапредувањето и развојот на социоекономските состојби во Република Македонија, која во последните педесет години се соочува со бројни и разновидни промени, ризици и предизвици. Со своето долгогодишно дејствување, остварените резултати, воспоставената плодна соработка со бројни институции (од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор) во земјата и надвор од неа, како и со престижни високообразовни и научни институции, Институтот несомнено претставува активен член на општеството, но и на пошироката академска заедница.

Научноистражувачката дејност на Институтот се базира врз етичност, оригиналност, иновативност и интердисциплинарност во изборот на истражувачките методи и техники, кои секогаш биле во чекор со најновите научни гледишта, дилеми, сознанија и достигнувања.

Квалитетот на високообразовната дејност на Институтот, пак, се согледува преку интересот за образовните профили, односно студиските програми од втор и трет циклус на универзитетски студии, кои како едни од првите постдипломски студии воопшто организирани во земјата (започ-

нувајќи од 1967 година, па досега) ги следат потребите на пазарот на трудот и соодветно на нив се прилагодуваат и се модифицираат, како и преку сведоштвата за личниот професионален и кариерен развој на студентите коишто продолжуваат со формалното образование на студиските програми кои ги нуди Институтот.

Во Монографијата, како посебно и свечено издание по повод педесетгодишнината, е прикажан историскиот развој на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања и детално и хронолошки се опишани секоја од неговите три главни дејности: наставно-образовната, научноистражувачката и издавачката дејност. Секако, посебен дел во Монографијата е посветен на вработените во Институтот, врз чија заложба, труд и ентузијазам, се темели денешниот успех.

Како надградба и усовршување за иднината и како завет за следните генерации, мисијата на Институтот го прифаќа предизвикот да стане врвна научноистражувачка и високообразовна институција во регионот, центар на извонредност и рамноправен партнер во европската истражувачка мрежа.



ДИРЕКТОР,

проф. д-р Мирјана Борота Поповска

2.

Историски развој


НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ
И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА



Пред 50 години, со Одлука на Универзитетскиот совет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е формиран Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања со задача:

- научно да ги проучува социолошките и политичко-правните појави во земјата, да го поттикнува и организира проучувањето на прашањата од социолошките и да го политичко-правните науки и од развитокот на општеството, да ги разработува и да ги усовршува истражувачките методи во општествените науки;
- да работи на усовршување на научните кадри и да подготвува научен подмладок од областа на социолошките и политичко-правните науки;
- да обезбедува материјални и други услови за студиска и истражувачка работа;
- да организира разни форми на работа со стручни кадри, заради нивно оспособување за самостојна научна работа;
- да организира собирање на документација за изведување на практична настава и вежби на наставата на факултетите и општествените науки на Универзитетот во Скопје;
- да обезбедува настава од сите степени по општествени науки за сите факултети на Универзитетот во Скопје;
- да организира претставување на проблемите од областа на социолошките и политичко-правните науки по пат на советување, дискусии и други погодни форми;
- да ги обезбедува и непосредно да ги соопштува резултатите од својата научноистражувачка работа;
- да издава публикации;
- да развива сестрана научна соработка со соодветните установи, организации и поединци што се занимаваат со проучување на социолошките и политичко-правните науки во земјата и во странство.

Оваа одлука на Универзитетскиот совет, според тогашната процедура, ја потврдува Извршниот совет на Собранието на СРМ на 5.2.1965 година.



*Решение за потврдување на Одлуката
за основање на Институтот за социолошки
и политичко – правни истражувања*

Универзитетскиот совет на својата редовна 85 седница, одржана на 27.5.1965 година донесе Одлука со која за вршител на должноста директор на Институтот го именува проф. д-р Александар Христов.

Со овие акти, пред педесет години Институтот ја започна својата активност преку матичната комисија формирана на 21.10.1965 година. До крајот на 1965 година избрани се три научни соработници, шест асистенти и двајца стручни соработници. Меѓутоа, во 1996 година изготвена е програма за научноистражувачката работа. По изборот на уште неколку научни и стручни соработници, во мај 1966 година се конституирани органите и телата на Институтот: Работничкиот совет, Научниот совет и Управниот одбор - преку кои се донесени основните нормативни акти – Статутот на Институтот и неколку правилници.

Врз основа на овие акти и одлуки на органите создадени се основните услови за работа на Институтот: кадровски, организациски, материјални, просторни и слично.

Во подоцнежната постапка, пополнети се повеќето од систематизираниите работни места, така што, на почетокот на 1967 година во Институтот се вработени 22 лица (научни работници, асистенти, стручни соработници и други вработени).

Организацискиот развој на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања претставува едно од прашањата што дава значаен белег на неговиот севкупен развој.

Како резултат на процесот на општествените промени (економски и политички) и реформите во високото образование и научноистражувачката дејност што настанаа во овој период, на 12.7.1976 година со Самоуправната спогодба за здружување, Институтот и Правниот факултет се здружија во РО Факултет за правни и политички науки. Во рамките на реформските процеси во стопанството и општествените дејности, оваа форма на здружување престана да постои со донесување одлука на вработените во двете организации за одвојување од составот на Работната организација, со што Институтот доби статус на самостојна научна организација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Статус на Јавна научна установа Институтот доби на 3.2.1999 година со донесување на одлука на Советот на Институтот број 02-85.

Со одлука на Научниот совет од седницата одржана на 30.10.2008 година, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања се припои кон Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со што од придружна членка стана негова составна единица.

Институтот започна да ја остварува својата дејност преку работата на неговите кадри организирани во научноистражувачки, стручни сектори и сектор за заеднички потреби.

Научноистражувачките сектори во своите рамки формираат научноистражувачки тимови чија основна задача е систематски да ги следат и да ги анализираат определени општествени феномени и достигнувањата на научната мисла во потесните научни подрачја, да иницираат и да реализираат научноистражувачки проекти и други задачи.

Во почетокот на работењето на Институтот беа формирани два научноистражувачки сектори: Социолошки и Политиколошки. Програмско-предметната структура на научноистражувачката работа во Секторот за социолошки истражувања е организирана во неколку научни групи: општа социологија, рурална социологија, социологија на градот, социологија на културата, општествена

патологија и научноистражувачка методологија. Секторот за политичко-правни истражувања е составен од научноистражувачки групи за: општествено-политичките организации, проучување на комуната, собранискиот и изборниот систем, политичката структура на општеството, проучување на самоуправниот систем и процесот на самоуправно одлучување.

Со кадровското зајакнување на Институтот, со проширувањето на научните области и со продлабочувањето на научната анализа, се наметна потреба од формирање на нови научноистражувачки организациони единици. За таа цел во еден период во Институтот беа формирани уште шест нови организациони единици за вршење на научноистражувачката дејност и тоа: Центар за менаџмент на човечки ресурси; Центар за етнички односи; Центар за применета политика и јавна администрација; Центар за криминологија; Центар за комуникации, медиуми и култура и Центар за човекови права.

Во 2012 година се формирани нови организациони единици: Центар за поддршка на олеснување на меѓуетнички спорови и Центар за развој на заедницата, а во 2013 година се формирани и Центарот за применета психологија и Центарот за кариера.

Исто така, формирана е и Психолошка лабораторија, како и Лабораторија за развој на методологија за менаџмент на човечки ресурси.

Во функција на остварувањето на научноистражувачката дејност и на другите дејности во Институтот, продолжува со работа Одделението за апликација, научна документација и издаваштво (ИНДОК) и Одделението за административни и општи работи.

Институтот отсекогаш можел да се пофали со интердисциплинарноста на својот научен кадар којшто за развојот и остварувањето на научноистражувачката работа е од примарно значење. Како резултат на ваквата кадровска структура, Институтот во изминатите години има реализирано бројни истражувања и анализи за кои е потребна стручност за повеќе научни области.

Во годината во која го одбележуваме педесетгодишниот развој на Институтот, наставнонаучниот и соработничкиот кадар е составен од: редовни професори 8 (на двајца моментално им мирува работниот однос), вонредни професори 3, доценти 4, асистенти 1, стручен советник 1, и виш стручен соработник 1.

Научноистражувачката работа на Институтот во овие педесет години се одвива во следниве научни полиња: социологија, политикологија, право, организациски науки (менаџмент), комунологија, како и определен број на интердисциплинарни истражувања.



Научна конференција во организација на ИСППИ

Тенденцијата на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања отсекогаш била истражувањата да бидат во насока на проучување на структуралните промени, глобалните општествени односи и усовршување на методологијата на научноистражувачката работа. Во зависност од динамиката на општествените промени и процеси, фокусот на Институтот се проширува кон нови подрачја и теми - актуелни за научната мисла и за вкупниот општествен развој на земјата.

Тематските истражувања во социолошката област се групирани во неколку подрачја: рурално-социолошките проблеми, структурата и миграциите на населението, општествената мисла, свеста и религијата, урбанолошките проблеми, социјалната екологија, социјалниот развој и популацијата, општествено-патолошките појави и движења. Во овие тематски подрачја се оформени неколку групи на проекти кои долгорочно се развиваат во посебни теми кои соодветствуваат на развојот на општествените односи и процеси.



Во правно-политиколошката област, истражувањата се групирани во подрачја и тоа: политички систем и политички процеси, комунален систем, парламентарна демократија, синдикализам, јавно мислење, локална самоуправа, човекови права.

Истражувањата од комуниколошката област главно се фокусирани на: анализа на медиуми, информирање и комуницирање, како и применета психологија.

Од полето на организациските науки спроведени се истражувања на следниве теми: менаџмент, менаџмент на човечки ресурси, стратешки менаџмент, професионален и кариерен развој, компетенции, организациско однесување, деловна етика, претприемништво и иновации, младите и вработувањето, квалитет на работен живот и развој на истражувачка методологија за менаџмент на човечки ресурси.

Имајќи го предвид фактот дека во нашата Република постои недостаток на научноистражувачки кадар во областите во кои се движеа научно-истражувачките проекти, Институтот после две години од неговото основање се ориентира кон организирање на постдипломски студии најпрво од областа на социолошките и политичките науки. Од тој момент, научноистражувачката и образовната дејност на Институтот (постдипломските и докторските студии) претставуваат две негови основни дејности кои меѓусебно се надополнуваат.

Првите постдипломски студии по социолошки и политички науки, Институтот започна да ги организира во 1967 година и тие останаа една од неговите постојани научни области.

Од 1991 година започнуваат со настава и постдипломските студии по комуникации и менаџмент на човечки ресурси.

Како резултат на општествените промени, како и тенденцијата на Институтот да биде секогаш во тек со промените, во 2012 година се формирани уште две студиски програми: Нови медиуми и социјални мрежи и Културата во ерата на кибернетиката.

Во 2014 година понудата на Институтот за студии од втор циклус се збогатува за уште две нови програми: Општествен развој и Политички науки и човекови права.

Од студиите кои некогаш биле активни, а денес веќе не се дел од програмата на Институтот се: Југословенска комуна и самоуправување; Општествена патологија; Социологија на културата; Делегатски систем; Урбана социологија; Социологија на трудот; Социолошки и политички теории за современото општество и Деловен менаџмент.

На студиските програми во организација на Институтот во изминатиот период со звање магистер на науки во разни научни области се стекнале голем број на студенти.

Со цел да се обезбедат студии од врвен квалитет, покрај својот наставно научен кадар, Институтот ангажира и наставен кадар од другите единици на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, од останатите универзитети во земјата, како и од западноевропските земји и Соединетите Американски Држави.

Од 2011 година во соработка со Школата за докторски студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања организира студиски програми од трет циклус – докторски студии, и тоа:

- Студиска програма од трет циклус-докторски студии од подрачјето на општествените науки, од научната област - **Демократија во услови на глобализација**;
- Студиска програма од трет циклус-докторски студии од подрачјето на општествените науки, од областа - **Социологија на организација**;
- Студиска програма од трет циклус-докторски студии од подрачјето на општествените науки, од областа - **Социологија на окружувањето**;
- Студиска програма од трет циклус-докторски студии од подрачјето на општествените науки, од областа **Организациски науки и управување (менаџмент)**, во соработка со Економскиот факултет-Скопје и Економски институт-Скопје.



Покрај основните дејности наука и настава, во изминатитот период Институтот успешно ги развива издавачката и информативно-документациската дејност, кои се во функција на поефикасно остварување на примарните дејности. Во дофатот на издавачката активност, Институтот во изминатиот развоен период има постигнато значајни резултати. Имено, во овој јубилеен период Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања има објавено 188 посебни наслови (монографии, зборници на документи, зборници на материјали од научни собири, библиографии, Годишник и друго). Во нив се презентирани теоретските и емпириските сознанија од реализираните научноистражувачки проекти.

Од 1975 година редовно излегува Годишникот на Институтот – списание во кое се презентираат резултатите, односно позначајните достигнувања во областа на социолошките, политичките, правните науки и менаџментот. На страниците на Годишникот, покрај научните работници од Институтот, се јавуваат и надворешни соработници на Институтот. Изданијата на Институтот претставуваат една од формите на комуницирање на научните и другите соработници со научната и пошироката јавност во Републиката и во странство.

Една од дејностите на Институтот, која е интегрални комплементарен дел на научноистражувачката дејност е информациско-документациската. Таа, како составен дел на научноистражувачката и образовната дејност, има функција на прибирање, систематизација и чување на документацискиот материјал и литература, нивна обработка и опслужување на научните работници и другите заинтересирани лица што се занимаваат со социолошки, политички, правни и други науки.

Книжниот фонд на библиотеката во Институтот моментално изнесува 5.170 монографски публикации од повеќе научни области и над 500 периодични публикации.

Во својата севкупна дејност, Институтот остварува соработка со повеќе научни, образовани и други институции во Републиката и во странство. Оваа соработка се остварува преку дефинирање и реализација на заеднички научни проекти, организирање на заедничка постдипломска настава, организирање на заеднички научни собири и размена на изданија и публикации, семинари и сл.

Најплодна соработка Институтот остварува со Правниот факултет – Скопје, Филозофскиот факултет – Скопје, Економскиот институт – Скопје, Холандскиот интернационал институт за менаџмент – Маастрихт, Универзитетот во Линколн – Небраска, САД, ГФК – Брисел, Сорбона-Парис, Универзитетот во Салцбург-Австрија, Универзитетот во Оломоуц-Чешка и други. Меѓународната соработка на Институтот се остваруваше преку реализацијата на неколку заеднички проекти – финансирани од меѓународни организации, меѓународни симпозиуми, постдипломски студии и престој на научни и други работници во странство.



Плакета доделена на ИСППИ
од Филозофски факултет – УКИМ



Благодарница доделена на ИСППИ
од Економски институт – УКИМ



Благодарница доделена на ИСППИ
од Економски факултет – УКЛО



Благодарница доделена на ИСППИ
од Факултет за безбедност – УКЛО



Институтот и во следниот период ќе продолжи со натамошно развивање на соработката со научно-образовните институции на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и други универзитети во земјата и странство – од областите во кои се одвива научно-образовната активност на Институтот.



Обраќање на ректорот Проф.д-р Велимир
Стојковски на свечениот собир по повод
45 годишнината на ИСППИ



Свечен собир по повод
45 годишнината на ИСППИ

Осовременувањето на наставните програми и планови на универзитетските студии од втор и трет циклус, чија цел е создавање на специјализирани научни кадри, е можност за јакнење на кадровската основа на Институтот, но и за задоволување на потребите на современиот општествено-стопански развој на Републиката.

Покрај другото, Институтот ќе продолжи и понатаму да ја продлабочува постојната соработка со научно-наставни институции, асоцијации и организации во странство.

Со своето педесетгодишно научноистражувачко и образовно искуство, со својот расположив кадар и неговата организациска поставеност и со скромната научноистражувачка инфраструктура, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања е подготвен за постојано надраснување на достигнатото ниво и постојано чекорење напред.

3.

Организациска посматреност на институцијата



За вршење на својата дејност Институтот организира:

СЕКТОРИ

Сектори во Институтот се:

1. Сектор за научноистражувачка дејност
2. Сектор за наставно-образовна дејност
3. Сектор за апликација, документација и издавачка дејност.

Секторите се основни организациони единици и се формираат за определена дејност, за изведување на фундаментални и развојни проекти, за изведување наставно-образовна дејност, за апликативни проекти, за документација и за издавачка дејност.

Во рамките на секторите припаѓаат одделенија, центри и лаборатории кои ја организираат соодветната дејност.

Секторите:

- се грижат за организацијата и остварувањето на наставно-образовната дејност;
- се грижат за организацијата и остварувањето на научноистражувачката дејност;
- ја организираат и ја остваруваат применувачката, односно апликативната дејност, како и издавачката дејност;
- учествуваат при изработувањето на програмите за научноистражувачка и наставно-образовна работа на Институтот;
- изведуваат стручни, советувачки и други применувачки, односно апликативни услуги;
- учествуваат во создавањето научен подмладок;
- се грижат за развојот на научните дисциплини и струки;
- го поттикнуваат вклучувањето на студентите во научноистражувачката работа;
- ги проучуваат можностите и формите на пренесување на научноистражувачките резултати во практиката.

ОДДЕЛЕНИЈА

Во Институтот постојат:

1. Социолошко одделение;
2. Политиколошко одделение;
3. Одделение за апликација, научна документација и издаваштво.

Одделенијата се формираат од иста или од сродна научна област, со цел усогласување и развивање на наставно-образовната, научноистражувачката, применувачката, односно апликативната дејност. Одделенијата ги сочинуваат наставниците и соработниците од иста или од сродна научна област на Институтот. Во работата на одделенијата можат да се вклучат и студенти.

Одделенијата:

- соработуваат при подготвувањето на студиските програми и програмите за истражувачката работа ;
- остваруваат наставно-образовна, научноистражувачка и применувачка, односно апликативна дејност;
- ги разгледуваат прашањата и проблемите кои настануваат при реализирањето на студиските програми и ја насочуваат, усогласуваат високообразовната, научноистражувачката и применувачката, односно апликативната работа;
- ја реализираат издавачката дејност;
- со научноистражувачката дејност, посебно со фундаменталните истражувања, развиваат научни дисциплини на кои се темелат студиските програми и научните дисциплини со сродни или интердисциплинарни поврзани области;
- се грижат за пренесување на научноистражувачките достигнувања и новите знаења во наставно-образовниот процес и за нивно вклучување во студиските програми во трите циклуси на студии;
- развиваат современи педагошки методи;
- се грижат за стручното и за научното усовршување на наставниците и соработниците;
- предлагаат теми за сите организирани циклуси на високото образование;
- предлагаат учебници, учебни помагала и стручна литература, но вршат и други работи врзани со таа дејност.

Одделенијата се основаат, се припојуваат и се делат во согласност со потребите на наставно-образовната и научноистражувачката работа.

ЦЕНТРИ

Во Институтот постојат:

1. Центар за менаџмент на човечки ресурси;
2. Центар за етнички односи;
3. Центар за комуникации, медиуми и култура;
4. Центар за човекови права;
5. Центар за криминологија;
6. Центар за применета политика и јавна администрација;
7. Центар за поддршка на олеснување на меѓуетнички спорови;
8. Центар за развој на заедницата;



9. Центар за применета психологија;

10. Центар за кариера.

Центрите се формирани заради изведување, организирање и поттикнување на научноистражувачката и наставно-образовната работа, пренесување на употребата на современите методи на работа, сознанијата и достигнувањата, како и за изведување на информатички и информациско-документациски активности.

Центрите можат да вршат применувачка, односно апликативна дејност.

ЛАБОРАТОРИИ

Во Институтот постојат две лаборатории:

1. Психолошка лабораторија и
2. Лабораторија за развој на методологија за менаџмент на човечки ресурси.

Лабораторијата се формира за практично изведување на наставно-образовната, научноистражувачката, уметничката и применувачката, односно апликативната работа.



Психолошка лабораторија на ИСППИ - доделување на сертификати

ОРГАНИ И ТЕЛА НА ИНСТИТУТОТ

Органи на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје се: Научен совет, директор и Институтска управа.



СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Стручните и административните работи ги врши стручната и административна служба на Институтот како дел од интегрираната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на Институтот учествува и дава свој придонес во креирањето на политиката на библиотечното работење во рамките на интегрираниот библиотечен систем на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Библиотеката на Институтот ја собира, ја уредува и ја распоредува научната, студиската и стручната литература и на наставно-научните кадри, на соработниците и на студентите им ги дава потребните информации и знаења за студиите и за научната работа, ги образува од гледна точка на употребата на библиотечниот фонд и од гледна точка на барањето информации. И не само тоа, таа изработува библиографија за високообразовните наставници и научни работници.



4.

Основни дејносии на ИСППИ



4.1 НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Научноистражувачката работа на Институтот се одвива во неколку области: социолошки, политиколошки, правни, комуникациски, научноистражувачка методологија, менаџмент на човечки ресурси, културолошки, нови медиуми, применета психологија, како и голем број на интердисциплинарни истражувања.

Говорејќи за научноистражувачката дејност, треба да се напомене дека Институтот акцентот го става и на применетите дисциплини, притоа настојувајќи да ги спои теоретските сознанија со нивната непосредна употребливост, како и да одржува чекор со достигнувањата во науките што се во дофатот на неговиот интерес и со потребите на корисниците. Во таа смисла, може да се каже дека денес Институтот се занимава со реализација на научноистражувачки и акциони проекти, како и со експертски услуги за широк спектар корисници.



Научна трибина одржана во ИСППИ



ИНСТИТУЦИИ СО КОИ ИСППИ СОРАБОТУВА(Л)

Во изминатите 50 години, ИСППИ има соработувано и соработува со голем број домашни и странски организации.

Во долгата листа на домашни институции со кои ИСППИ соработувал, секако, тука треба да се споменат: Министерство за образование и наука, Министерство за локална самоуправа, Министерство за одбрана, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за правда, но соработува и со повеќе институции, како што се: Агенцијата за приватизација, Државната комисија за борба против корупцијата, Советот за радиодифузија, Агенцијата за млади и спорт и други.



Научен собир одржан во ИСППИ

Освен веќе споменатите домашни, државни и јавни организации, од не помала важност е и соработката со организации од граѓанскиот сектор, како на пример: Фондацијата Отворено општество на Македонија, Истражувачки центар за граѓанско општество, Македонски центар за меѓународна соработка, Центар за развој на медиуми, Фондација Фридрих Еберт – Канцеларија во Скопје и други.

Во изминатите пет децении, Институтот соработувал, односно неговите научноистражувачки анализи ги користеле и вонредно голем број меѓународни организации и амбасади, меѓу кои и: Светската банка, Делегацијата на Европската комисија, ОБСЕ, Советот на Евро-

па, Светската здравствена организација, Високиот комесаријат за бегалци при Обединети нации, УНДП, УНИЦЕФ, УНЕСКО, Агенцијата за меѓународна помош на САД, а и Меѓународниот републикански институт, но и Швајцарската Агенција за меѓународна помош, како и Амбасадата на Швајцарија. Во рамките на меѓународната соработка ИСППИ активно соработува и со Слободниот универзитет од Берлин, со Универзитетот во Манчестер, како и со Националниот центар на Швајцарија за експертиза во општествените науки.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА

1966

- МЛАДИНАТА И СОВРЕМЕНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ВО МАКЕДОНИЈА

1968

- САМОУПРАВНАТА НОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ДЕМОКРАТИЗМОТ ВО ПРАКТИКАТА НА СКМ
- КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗВИТОКОТ И ДВИЖЕЊЕТО НА СКМ
- ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ И ИЗБОРНАТА ДЕМОКРАТИЈА ВО ПРАКТИКАТА
- СОЈУЗ НА КОМУНИСТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПОЛИТИЧКАТА АКЦИЈА

1969

- ИЗБОРИТЕ И ЈАКНЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА УЛОГА НА ИЗБИРАЧКОТО ТЕЛО ВО ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ

- ГЛЕДАЧИТЕ ЗА ЕМИСИИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ
- ГРАЃАНИТЕ НА СКОПЈЕ И ИЗБОРИТЕ ВО 1967 ГОДИНА
- УЧЕНИЦИТЕ ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО УЧИЛИШТАТА ОД ВТОР СТЕПЕН

1970

- НЕКОИ АСПЕКТИ НА ДЕМОГРАФСКИОТ РАЗВИТОК НА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА
- ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИТЕ ПРОМЕНИ НА СЕЛО ВО СР МАКЕДОНИЈА
- НОВИТЕ ЧЛЕНОВИ – МАКЕДОНЦИ ВО СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ
- САМОУПРАВУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО УЧИЛИШТАТА

1971

- ПОВОЕНИОТ МАЛОЛЕТНИЧКИ КРИМИНАЛИТЕТ ВО МАКЕДОНИЈА
- СОЦИЈАЛНОТО ПОТЕКЛО И ЖИВОТНАТА ОРИЕНТАЦИЈА НА СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛАДИНА
- НЕКОИ БЕЛЕЗИ НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ЗЕМЈИШНИОТ ПОСЕД НА СЕЛСКИТЕ ДОМАЌИНСТВА ВО ПОЛОГ
- РЕЛИГИЈАТА КАЈ СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО ДОЛНИ ПОЛОГ
- ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И КООПЕРАТИВНИТЕ ОДНОСИ НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
- ИЗБОРНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС
- ГРАЃАНИТЕ, САМОУПРАВУВАЊЕТО И ПОЛИТИКАТА

1973

- ДЕМОГРАФСКИОТ РАЗВОЈ И ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
- ДЕМОКРАТИЈАТА И СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ
- САМОУПРАВУВАЊЕТО И ПОЛИТИЧКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ
- ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА И НАЦИОНАЛНОТО ПРАШАЊЕ

1974

- МАКЕДОНСКОТО, АЛБАНСКОТО И ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
- ФОРМИРАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ КАЈ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1974

1975

- ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИТЕ ПРОМЕНИ И ТЕНДЕНЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПОЛОГ
- СОЦИЈАЛНО-ПОЛИТИЧКИОТ ЖИВОТ И ПОЛИТИЧКИТЕ ИНСТИТУЦИИ: огледи за политичката практика на античка Грција.

1976

- НАЧЕЛАТА НА НОВИТЕ УСТАВИ НА СФРЈ И СРМ И ОСТВАРУВАЊЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО КОМУНАТА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1976

1977

- ПРАВОСУДСТВОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА



- СОЗДАВАЊЕТО И РАЗВИТОКОТ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО МАКЕДОНИЈА.
- ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОЛИТИЧКО ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ.

1978

- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1978
- ДРОГАТА ВО МАКЕДОНИЈА
- СТРУКТУРНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА
- ОРГАНИЗИРАНОСТА И ЕФИКАСНОСТА ВО ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ
- ПРИМАРНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ И ПРИМАРНИТЕ СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА
- ПОМЕЃУ НОВИТЕ УСТАВИ И ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕН ТРУД
- СОЦИЈАЛИСТИЧКА САМОУПРАВНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА СЕЛОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА
- ГРАДОТ СКОПЈЕ СО НЕПОСРЕДНАТА ОКОЛИНА

1979

- ПОВТОРОТ КАЈ СТОРИТЕЛИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА
- УЛОГАТА НА ИЗВРШНИТЕ И УПРАВНИТЕ ОРГАНИ И НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЛЕГАТСКОТО ОДЛУЧУВАЊЕ.
- ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ ВО СРМ ВО 1978 ГОДИНА
- ОДНОСИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДЕЛЕГАТИТЕ СО ИЗБРАНИТЕ САМОУПРАВНИ ТЕЛА ВО ОСНОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ
- РАЗВИТОКОТ НА РАБОТНИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕ
- АКТУЕЛНИТЕ ПРАШАЊА ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОУПРАВУВАЊЕТО:
- ФУНКЦИОНИРАЊЕТО И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ ВО ОПШТИНИТЕ ВО СРМ
- УПРАВАТА ВО ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1979

1980

- ПРИВРЕМЕНИ МИГРАЦИИ НА РАБОТНАТА СИЛА ОД СР МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1980

1981

- ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ – СПЕЦИФИЧНА ФУНКЦИЈА ССРНМ И СКМ
- ОПШТИНАТА И КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ НА ЈУГОСЛАВИЈА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ЗА ЕКОНОМСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЈА
- БРАЧНАТА ПОДВИЖНОСТ ВО СР МАКЕДОНИЈА
- МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СКОПЈЕ ВО 1980
- РАЗВИТОКОТ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ ВО СРМ
- МАКЕДОНСКИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-КУЛТУРНИ ТЕКОВИ ВО ФЕУДАЛИЗМОТ
- СТРУКТУРНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗВОЈНИТЕ ДВИЖЕЊА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СКОПЈЕ
- ПРОСТОРИОТ ПЛАН НА СКОПЈЕ ДО 2000 ГОДИНА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1981



1982

- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1982

1984

- ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ
- ОСТВАРУВАЊЕТО НА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИТЕ РАБОТНИЦИ, ПОСМАТРАНО ПРЕКУ ОДНОСОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА
- РАБОТНИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕ И УЧЕСТВОТО ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО КАКО ФАКТОР НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ЕКОНОМСКИОТ НАПРЕДОК ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1984

1985

- ОПШТЕСТВЕНАТА И ПРАВНАТА ПОЛОЖБА, РАЗВИТОК И ДЕЈНОСТА НА ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ГРУПИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

1986

- ПРЕВЕНЦИЈАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА
- ОРГАНИЗИРАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА – НИЗ СЛОБОДНА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ СО СОЗНАНИЈА ЗА НЕКОИ СТАНДАРДИ И ПРЕДЛОГ-МЕРИЛА И КРИТЕРИУМИ
- ОСНОВНИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗВОЈОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА ДО 2000-ТА ГОДИНА
- РАЗВОЈНИТЕ ФАКТОРИ И ДВИЖЕЊА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ 1986

1987

- ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ ВО СРМ – 1978, 1982, 1986 ГОДИНА
- ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СФРЈ
- УЧЕСТВОТО И ВЛИЈАНИЕТО НА НЕПОСРЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОД МАТЕРИЈАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВО ПРОЦЕСОТ НА САМОУПРАВНОТО ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ПРОШИРЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА

1988

- ТЕОРИЈАТА И ПРАКТИКАТА НА ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ
- ОПШТЕСТВЕНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТУРИЗМОТ ВО СР МАКЕДОНИЈА
- САМОУПРАВНАТА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА ВО ОЗТ ВО ФУНКЦИЈА НА СУЗБИВАЊЕТО НА СТОПАНСКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОЈАВИ
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1988

1989

- МОТИВИРАНОСТА ЗА САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО ЗДРУЖЕН ТРУД
- УЛОГАТА НА СИНДИКАТОТ ВО РАЗВИВАЊЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ОЗТ
- ЗДРУЖЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВОЈОТ НА СЕЛОТО
- РАСПРОСТРАНЕТОСТА И ВЛИЈАНИЕТО НА ВЕРСКАТА ПОУКА ВО СР МАКЕДОНИЈА
- РЕЕМИГРАЦИЈАТА И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОВРАТНИЦИТЕ ОД СТРАНСТВО ВО ЕМИГРАЦИОНИТЕ ОПШТИНИ ТЕТОВО И СТРУГА





- РАБОТНИЦИТЕ ВО СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СКМ ВО СКОПЈЕ
- ТЕМНАТА БРОЈКА КАЈ КРИМИНАЛИТЕТОТ, НЕИСПРАВНОТО МЕРЕЊЕ И ПОВЛАСТУВАЊЕ НА КУПУВАЧИТЕ
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1989

1990

- ИДЕЈНИ И ВРЕДНОСНИ ОРИЕНТАЦИИ НА МЛАДИТЕ ВО СРМ
- СИНДИКАТОТ НИЗ ПРИЗМАТА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИОТ ИНТЕРЕС
- ЕМАНЦИПАЦИЈА НА ЖЕНАТА И БИОЛОШКАТА РЕПРОДУКЦИЈА
- ИНТЕГРАЦИЈА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ
- МАСОВЕН КРИМИНАЛИТЕТ ВО СР МАКЕДОНИЈА
- МИГРАЦИИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА
- ОБРАЗОВАНИЕТО И ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ И ЕФИКАСНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО
- ОСТВАРУВАЊЕТО НА РАБОТНОФУНКЦИОНАЛНИОТ ПРИНЦИП ВО КОНСТИТУИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ СОБРАНИЈА
- ОСТВАРУВАЊЕТО НА УСТАВНАТА КОНЦЕПЦИЈА НА ОПШТИНАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА
- УБИСТВАТА ВО МАКЕДОНИЈА

1991

- ШТРАЈКОВИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ

1992

- ИЗБОРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 1990

1993

- ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА И УРБАНИЗАЦИЈАТА КАКО ОПШТЕСТВЕНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА КРИМИНАЛИТЕТОТ И ДРУГИТЕ СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ
- РАЗВОЈОТ НА УРБАНИТЕ ЦЕНТРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- РАБОТНИТЕ ОДНОСИ КАКО ОДНОСИ ВО ТРУДОТ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА ОД ДОГОВОРНА ВО ПАЗАРНА ЕКОНОМИЈА

1994

- ОСНОВИ И НАСОКИ НА АПЛИКАТИВНИ И РАЗВОЈНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПОПУЛАЦИОНАТА ПОЛИТИКА

1995

- ВЛИЈАНИЕТО НА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СОЦИЈАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ И ПРОМЕНИ НА СЕЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ЕФИКАСНОСТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАТИЈА (1991-1992)
- ВЛИЈАНИЕТО НА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СОДРЖИНАТА, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И СОЦИЈАЛНИТЕ ЕФЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
- НАЦИОНАЛНАТА И ВЕРСКАТА ДИСТАНЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.
- ЗАТВОРЕНИЧКОТО ОПШТЕСТВО КАКО ДЕТЕРМИНАНТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА И СОЦИЈАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА НА КАЗНА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА
- ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАТИЈА ВО МАКЕДОНИЈА – СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ

- РАБОТНИТЕ ОДНОСИ КАКО ОДНОСИ ВО ТРУДОТ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА ОД ДОГОВОРНА, КОН ПАЗАРНА ЕКОНОМИЈА
- СТРАТЕШКИ ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- МАКЕДОНИЈА СПРОТИ ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 1930 – 1941 ГОДИНА
- РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕЛОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ЗАШТИТА, ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО ПРЕЧКИ ВО ФИЗИЧКИОТ И ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ НА МАКЕДОНИЈА
- АНАЛИЗА НА УСЛОВИТЕ, СОСТОЈБИТЕ И ТЕНДЕНЦИИТЕ ВО НАУЧНИОТ И ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ИЗВОРИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ТЕНЗИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
- ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И ЕВРОПСКОТО ПРАВНО ОКРУЖУВАЊЕ
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ РЕФОРМИ ВО МАКЕДОНИЈА

1996

- УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПОЛИТИЧКА И СОЦИЈАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
- МЕЃУНАРОДНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЖРТВИТЕ НА КРИМИНАЛОТ
- СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКАТА СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ПОЛОЖБАТА И УЛОГАТА НА ЖЕНАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1997

- ЕТНИЧКИТЕ ИДЕНТИТЕТИ НА МАКЕДОНЦИТЕ И АЛБАНЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МОЖНОСТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРИЕНТИРАН ИДЕНТИТЕТ
- ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА СИСТЕМОТ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
- ИДЕНТИФИКУВАЊЕТО НА ПОЛОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И МОЖНИ АКТИВНОСТИ ВО НАСОКА НА НЕЈЗИНОТО НАДМИНУВАЊЕ
- КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА НАСЕЛЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1998

- ПЕРСПЕКТИВНИОТ РАЗВОЈ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНАТА СИЛА НА ГРАД СКОПЈЕ
- СОЦИОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАД СКОПЈЕ СО НЕПОСРЕДНАТА ОКОЛИНА
- ПОЛИТИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА /
- СОЦИЈАЛНОТО РАСЛОЈУВАЊЕ И КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА
- СОЦИОКУЛТУРНИ, ПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ДОЗВОЛЕНИТЕ И НЕДОЗВОЛЕНИТЕ ИГРИ НА СРЕКА ВО МАКЕДОНИЈА
- СУДСКИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА БУГАРСКАТА ОКУПАЦИЈА 1941-1944
- АГРЕСИВНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА
- МЕНАЏМЕНТОТ НА МАЛИОТ БИЗНИС ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ
- МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЈА ВО БУГАРИЈА И ДЕБАТАТА 1944-48 ЗА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА САМОБИТНОСТ





- ТРЕНИНГОТ НА АДМИНИСТРАТОРИ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА (1998)
- ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО 1996
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОБРАНИСКИТЕ ИЗБОРИ
- ОЦЕНКИТЕ НА ГЛЕДАЧИТЕ И СЛУШАТЕЛИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ МЕДИУМИ ЗА СОБРАНИСКИТЕ ИЗБОРИ ВО 1998
- РЕФОРМИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ РЕФОРМИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА
- КОМПАТИБИЛНОСТА НА ДОМАШНОТО ПРАВО СО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
- МИСЛЕЊЕТО НА СЛУШАТЕЛИТЕ И ГЛЕДАЧИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА МЕДИУМИТЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ВО 1998 ГОДИНА ВО Р. МАКЕДОНИЈА

1999

- СОСТОЈБИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ВО НОВОФОРМИРАНИТЕ ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ВОДОСНАБДУВАЊЕТО, КАНАЛИЗАЦИЈАТА И ПРЕЧИСТУВАЊЕТО НА ВОДАТА ВО МАКЕДОНИЈА
- СТРАТЕШКИОТ МЕНАЏМЕНТ ЗА КУЛТУРНАТА И ЕТНИЧКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ПОСТАВЕНОСТА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ДРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ '98 ВО МАКЕДОНИЈА
- ПОТРЕБИТЕ НА БЕГАЛЦИТЕ И НА СЕМЕЈСТВАТА КАДЕ СЕ СМЕСТЕНИ
- ГРАДЕЊЕТО НА ДОВЕРБА И ДЕМОКРАТСКИ СТРАТЕГИИ ВО ПОДЕЛЕНИ ОПШТЕСТВА (МАКЕДОНИЈА И МОЛДАВИЈА ВО КОМПАРАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА)

2000

- МЕДИУМСКАТА СЛИКА НА РЕГИОНОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - МЕДИУМСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ПУБЛИКАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
- АНАЛИЗА НА ГЛЕДАНОСТА И ПРИФАТЕНОСТА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ДЕЦА „НАШЕ МААЛО“ (2000)
- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ (2000-2002)
- МЕНАЏМЕНТОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДЕЛОВНО ОПКРУЖУВАЊЕ
- БЕЗБЕДНОСНАТА КУЛТУРА И ВНАТРЕШНАТА СТАБИЛНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА КАМПАЊАТА „ЦЕЛО Е КОГА ИМА СЕ“
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
- ОПШТЕСТВЕНОТО НАБЉУДУВАЊЕ НА ОТПУШТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
- СТРАТЕГИЈАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА
- СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
- РЕФОРМИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

2001

- СОЦИО-ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- АСПЕКТИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ИЗВОРИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА МЕЃУЕТНИЧКАТА (НЕ)ТОЛЕРАНЦИЈА ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
- ПОЛИТИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- МЕДИУМИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПОЛИТИЧКАТА И СОЦИЈАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- МЕНАЏЕРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАКО СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕМИНОТ КОН ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- МАКЕДОНСКО – МАКЕДОНСКИОТ ДИЈАЛОГ
- ОЦЕНУВАЊЕ НА КАМПАЊАТА ЗА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА КАМПАЊАТА „БИДИ ЗА“
- ПОЛИТИЧКОТО ЈАВНО МИСЛЕЊЕ
- ЖЕНАТА ВО ЗАТВОР

2002

- ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Реалност и визија
- СОЦИОЛОГИЈАТА НА БРАКОТ И СЕМЕЈСТВОТО
- ПОСТАВЕНОСТА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- КРИВИЧНОТО ПРОЦЕСНО ПРАВО
- ЏЕБНИОТ РЕЧНИК ЗА БЕГАЛЦИ И АЗИЛ: АНГЛИСКО - МАКЕДОНСКИ
- НАШИТЕ ИДНИ ЛИДЕРИ
- МОНИТОРИРАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ
- ЕФИКАСНОСТА НА МЕРКИТЕ ШТО СЕ ИЗРЕКУВААТ НА МАЛОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ
- НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕЧКИОТ РАЗВОЈ 2001 - СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ И НЕСИГУРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2003

- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА БЕГАЛСКОТО ПРАВО И АЗИЛОТ
- СТРАТЕШКИ КОГНИТИВЕН МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ: СКМС: Премостување на стратегија во акција
- ЈАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ПОМОШ НА ЗЕМЈАТА

2004

- ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА СИСТЕМОТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- МАКЕДОНСКАТА СОЦИОЛОШКА МИСЛА
- НАПРЕДНИОТ РЕЧНИК ЗА БЕГАЛСКОТО ПРАВО И АЗИЛ
- ЕДНАКВИОТ ПРИСТАП ДО ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ
- ОПШТЕСТВЕНОТО ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ПОЛИЦИЈАТА
- ИНТЕР-ЕТНИЧКИ И ИНТРА-ЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА



- РЕФОРМИТЕ ВО СИСТЕМОТ НА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- SOCIAL ASSESSMENT
- РЕФОРМИТЕ ВО СИСТЕМОТ НА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2005

- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
- ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА МЛАДИТЕ РОМИ
- ТВ-ПУБЛИКАТА И ГЛЕДАНОСТА НА ТВ-СТАНИЦИ
- ПОТРЕБИТЕ НА ТВ И РАДИО ПУБЛИКИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- СПОДЕЛУВАЊЕТО НА ВЛАСТА ВО МУЛТИЕТНИЧКИТЕ ОПШТИНИ ВО МАКЕДОНИЈА

2006

- МЕНАЏМЕНТОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ
- ДИСТРИБУЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ
- ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА УСТАНОВИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА КОРУПЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА
- ПОЛИТИЧКИТЕ ИДЕНТИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ПЕРЦЕПЦИЈА НА ИДЕНТИТЕТИТЕ МЕЃУ СТУДЕНТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2007

- МАЛОЛЕТНИЧКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО ТРАНЗИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ТВ-ПУБЛИКА И ГЛЕДАНОСТА НА ТВ-СТАНИЦИ
- ИМПЛИКАЦИИТЕ ОД ВОВЕДУВАЊЕТО НА НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2008

- КАПАЦИТЕТОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
- ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ
- ОЦЕНУВАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ

2009

- МЕНАЏМЕНТОТ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ
- ЕФЕКТИТЕ ОД РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
- СОЦИЈАЛНОТО ВКЛУЧУВАЊЕ И ПРИСТАПОТ ДО ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА РОМИ, АШКАЛИИ И ЕГИПЌАНИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН
- СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАТА И ПЕДОФИЛИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2011

- КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР-компаративна анализа 2001-2005-2011
- ПОМЕЃУ ГРАЃАНСКИОТ И ЕТНИЧКИОТ ИДЕНТИТЕТ



- РЕЛИГИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО
- РАНЛИВОСТА ОД СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАТА РОМИ
- ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИОТ ДИЈАЛОГ И СОРАБОТКАТА

2012

- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- РЕАЛНИТЕ И ВИРТУЕЛНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2012
- НАЦИОНАЛНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРЕВАЛЕНЦИЈАТА И ЗАНЕМАРУВАЊЕТО НА ПОС-ТАРИТЕ ЛИЦА ВО ДОМАЌИНСТВАТА ВО МАКЕДОНИЈА

2013

- ПОЛИТИЧКИТЕ ИДЕНТИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- СЛЕДЕЊЕТО И ОЦЕНУВАЊАТА НА СУДСКАТА ПОСТАПКА ВО СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ПРЕКУ РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА
- СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА И КУЛТУРНАТА АДАПТАЦИЈА НА ПЕТТОФАКТОРНИОТ ИНВЕНТАР НА ЛИЧНОСТА НА ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
- СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА И КУЛТУРНАТА АДАПТАЦИЈА НА ПЕТТОФАКТОРНИОТ ИНВЕНТАР НА ЛИЧНОСТА НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ
- СТУДИЈА ЗА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2014 / 2015

- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ИНДИВИДУАЛНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАКЕДОНСКАТА СТУДЕНТСКА ПОПУЛАЦИЈА: ИМПЛИКАЦИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ
- ВЛИЈАНИЕТО НА СТЕПЕНОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВРЗ КАРИЕРНИОТ РАЗВОЈ
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014
- ДЕМОГРАФСКИОТ РАЗВОЈ ЗА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА ИСТОЧНО ПЛАНСКИОТ РЕГИОН – СОСТОЈБА НА НИВО НА ОПШТИНИ И РЕГИОНИ
- ПРОЦЕНАТА НА СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ЗА СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО СО ПОСЕБЕН ФОКУС НА МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД РОДОВА ПЕРСПЕКТИВА
- МЛАДИНСКИТЕ ТРЕНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- ПЛАТФОРМАТА НА УРБАНИТЕ ГОТВАЧИ - ГРАЃАНСКИ УРБАНИЗАМ
- ЕНЕРГЕТСКАТА РАНЛИВОСТ И УРБАНИТЕ ТРАНЗИЦИИ ВО ЕВРОПА
- ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ И ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ГРАЃАНИ ЗА БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ И МИГРАНТИТЕ
- РАЗВОЈОТ НА РАМКА ЗА КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ЧР ПРОФЕСИОНАЛЦИ КАКО ОСНОВА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ДУАЛЕН СИСТЕМ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ЗА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- УЛОГАТА НА ИНТЕРЕСНИТЕ ГРУПИ И НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАТА И ЕВРОПЕИЗАЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА, СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
- СЕРВИСИ ЗА ПОДАТОЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА





Експертска средба помеѓу претставници на ИСППИ, Универзитетот во Сорбона и Школата за менаџмент во Блед



4.2 НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Една од главните задачи на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања со самото основање во 1965 година е „да обезбедува настава по општествени науки од сите степени, за сите факултети на Универзитетот во Скопје“, па оттаму образовната дејност на Институтот има навистина долгогодишна традиција и голем придонес за високото образование во Република Македонија.

Првите постдипломски студии по социолошки и политички науки, Институтот започна да ги организира уште во далечната 1967 година и тие останаа една од неговите постојани научни области. Институтот во континуитет ги следи најновите трендови во науката и образованието и е во тек со развојот на научните дисциплини, при што посебно внимание посветува на интердисциплинарноста и комплементарноста на програмите во однос на потребите на пазарот на трудот. Па, оттука, останатите постдипломски програми, коишто се основани во Институтот, се меѓу првите од својот вид организирани во земјата воопшто.

Досега се организирани постдипломски студии од повеќе научни области: Политички науки; Социолошки науки; Југословенска комуна и самоуправување; Општествена патологија; Социологија на културата; Делегатски систем; Урбана социологија; Социологија на трудот; Масовни комуникации и информирање; Социолошки и политички теории за современото општество; Деловен менаџмент; Менаџмент на човечките ресурси; Комуникации; Општествен развој; Нови медиуми и социјални мрежи; Култура во ера на кибернетика, Политички науки и човекови права.

Хронолошки преглед на постдипломски студии организирани во ИСППИ, според научни области

• Политички науки	1967/68 година
• Социолошки науки	1967/68 година
• Југословенска комуна и самоуправување	1976/77 година
• Општествена патологија	1976/77 година
• Социологија на културата	1977/78 година
• Делегатски систем	1977/78 година
• Урбана социологија	1978/79 година

- Социологија на трудот 1980/81 година
- Масовни комуникации и информирање 1980/81 година
- Социолошки и политиколошки
 - теории за современото општество 1988/89 година
 - социолошка насока
 - политиколошка насока
- Кадровски менаџмент 1991/92 година
- Деловен менаџмент 1993/94 година
- Нови медиуми и социјални мрежи 2011/12 година
- Културата во ерата на кибернетиката 2011/12 година
- Општествен развој 2014/15 година

Денес, Институтот нуди едногодишни и двегодишни студиски програми од втор циклус на универзитетски студии, и тоа:

- Комуникации
- Менаџмент на човечки ресурси
- Социологија:
 - менаџмент на општествени промени
- Нови медиуми и социјални мрежи
- Културата во ерата на кибернетиката
- Општествен развој
- Политички науки и човекови права

Од 1991 година во Институтот се организира и одбрана на докторски дисертации од следниве научни области:

- Политички науки
- Социологија
- Менаџмент
- Комуникации

Денес, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања учествува во Докторската школа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со следниве студиски програми од трет циклус универзитетски студии:

- Демократија во услови на глобализација
- Социологија на организација
- Социологија на окружувањето
- Организациски науки и управување (менаџмент).

Наставно-научниот кадар на Институтот, освен што ги задоволува образовните потреби во својата матична институција и во рамки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, своето знаење, искуство и експертиза не ретко го споделува и на други научни и високообразовни организации, како во Република Македонија, така и во странство. Покрај тоа што изведува настава на реномирани универзитети ширум светот, наставно-научниот кадар од Институтот





учествува и во други форми на мобилност на академски кадар со цел лично усовршување и професионална надградба, како и усвојување и имплементација на новитетите и иновациите во наставно-образовните методи, програми и искуство.

Институтот настојува и успева да обезбеди врвен квалитет на студиите преку ангажирање на наставен кадар, не само од Институтот, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и од универзитетите во земјата, туку и од универзитетите од регионот, Западноевропските земји и Соединетите Американски Држави.

За одделни предмети се изведува и клиничка настава, при што на студентите им се овозможува полесно да ја поврзат теоријата со практиката.

Студентите преку аудиовизуелни предавања, вежби (студии на случај, играње на улоги, симулации) и диускусија во мали и средни групи, на интерактивно ниво, како и преку менторски систем - во консултација со предметните наставници, ја совладуваат предметната материја и при тоа имаат пристап до најсовремена научна литература.

Особена компаративна предност на постдипломските и докторските студии организирани од страна на Институтот е поврзувањето на образованието со науката. Поконкретно, студентите се упатуваат теоретските сознанија да ги развиваат и поткрепуваат преку примарни или секундарни емпириски сознанија, при што за развој на методолошки пристап и самостојна истражувачка работа се стекнуваат со истражувачки вештини и компетенции во текот на студирањето.

На студентите им е овозможена мобилност на/и од сродни високообразовни институции и студиски програми во/и од Европа и светот преку користење на различни видови на програми и механизми коишто се на располагање.

Со концепцијата за организација на студиските програми од втор и трет циклус на универзитетски студии, Институтот обезбедува, не само стандардизација во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, туку и примена на високи европски и светски стандарди во овие дејности.

Изразено во броеви, на студиските програми на Институтот досега докторирале вкупно 182 доктори на науки, од кои: во областа на социолошките науки - 61; во областа на политичките науки - 62; во областа на менаџментот - 50; комуникации - 7 и правни науки - 9.

Исто така, во изминатиот период магистрирале вкупно 717 магистри, од кои: во областа на социолошките науки - 103; во областа на политичките науки - 119; во областа на менаџментот - 367 и комуникации - 126.

За специјалистичките студии во изминатиот период имаше голем интерес, посебно за студии во областа на менаџментот, па така со звање специјалист во оваа област се здобија вкупно 92 лица, а со звањето специјалист во областа на политичките науки вкупно 3.



Постдипломска настава во ИСППИ
– студентска презентација



Промоција на магистри во ИСППИ

4.3. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Издавачката дејност на Институтот првенствено е во функција на научноистражувачките проекти. Во изминативе пет децении, ИСППИ истражува на ваквата определба и постојано вложува напори, наспроти финансиските проблеми и се стреми преку своите изданија непрекинато да биде присутен во научната, стручната, а и во општата јавност.

Ваквите напори заслужуваат особено признание ако се има предвид дека Институтот досега има објавено околу двесте разни изданија, од истражувачки извештаи, преку научни анализи и сериски публикации до монографии.

Институтот и во рамките на издавачката дејност ги прифаќа современите предизвици. Така, ИСППИ меѓу првите во Република Македонија, во 2013 година ја поддржа Декларацијата на УНЕСКО за отворени образовни ресурси, односно ја поддржа иницијативата за слободен пристап до научноистражувачки изданија. Денес, принципот на отворен пристап е еден од клучните елементи во издавачкиот концепт на ИСППИ.



ЛИСТА НА ИЗДАНИЈА ХРОНОЛОШКИ

1966	Младината и современите општествени процеси, Илија Јосифовски, Јаков Лазаровски, Спасе Марковски, Стефан Костовски
1968	- Изборниот систем и изборната демократија во практиката, Славко Милосавлевски, Милан Недков - Сојузот на комунистите на Македонија во политичка акција (движење помеѓу Четвртиот и Петтиот конгрес на СКМ), Стојмен Михајловски - Самоуправната нормативна дејност на работните организации, Бранко Зеленков и други - Карактеристиките на развитокот и движењето на СКМ, Славко Милосавлевски, Стојмен Михајловски
1969	- Учениците во самоуправувањето во училиштата од II степен, Димитар Мирчев - Гледачите за емисиите на Телевизија Скопје, Јаков Лазаровски, Спасе Марковски
1970	- Самоуправувањето и распределбата на доходот во училиштата (испитување на практиката 1967-1968 год.), Милан Недков и други - Зборник на документи за државноправниот развиток на Социјалистичка Република Македонија (1945-1963). Т. 1, Кн. 1, избор и воведни коментари, Александар Христов - Новите членови - младинци во Сојузот на комунистите, Јаков Лазаровски, Спасе Макаровски - Анкета 1970
1971	Изборниот процес во англосаксонските земји, Димитар Мирчев



1972

- Граѓаните, самоуправувањето, политиката, прилог кон истражувањето на самоуправната свест на граѓаните во македонските комуни, Димитар Мирчев
- Изборните субјекти во изборниот процес, изборите на собраниските тела во 1969 година, Стојмен Михајловски
- Религијата кај селското население во Долни Полог, Стефан М. Костовски
- Повоениот малолетнички криминалитет во Македонија, Љупчо Арнаудовски
- Социјалното потекло и животната ориентација на средношколската младина, анализа за емпириско истражување во средните училишта во Скопје, Петре Т. Георгиевски

1973

- Југословенската социјалдемократија и националното прашање, Душан Симовски
- Самоуправувањето и политичкото претставување, Зборник на трудови за демократската практика во југословенскиот собраниски систем (1963-1970 г.), уредник Димитар Мирчев
- Зборник на документи за државно-правниот развој на Социјалистичка Република Македонија (1945-1963). Т. 2, (Кн.) 2, избор и воведни коментари, Александар Христов
- Демократијата и Социјалистичкиот сојуз, Стојмен Михајловски

1975

- Јавното мислење во СР Македонија во 1974 година
- Општествено-економските промени и тенденции во земјоделството на Полог, Ристо Карталов
- Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
- Социјално-политичкиот живот и политичките институции, Владо Поповски

1976

- Начелата на новите уставни на СФРЈ и СРМ и остварувањето на самоуправните односи во комуната, извештаи од прелиминарно истражување, раководители на проектот Михајловски Стојмен, Мирчев Димитар и Поповски Владо
- Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

1977

- Создавањето и развојот на изборниот систем во Македонија, Стојмен Михајловски
- Сузбивање на наркоманиите, Зборник на трудови од одржано советување, уредник Игњат Панчевски
- Правосудството во СР Македонија, Љупчо Арнаудовски
- Јавното мислење во СР Македонија 1976 година
- Владата на Народна Република Македонија, политичко извршните и управните органи, Александар Т. Христов
- Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

1978

- Примарниот криминалитет и примарните сторители на кривични дела, Љупчо Арнаудовски

- | | |
|------|--|
| 1979 | <ul style="list-style-type: none"> • Помеѓу новите устави и Законот за здружениот труд, извештаи од прелиминарно истражување, раководители на проект Михајловски Стојмен, Мирчев Димитар, Поповски Владо • Примарниот криминалитет и примарните сторители на кривични дела, Љупчо Арнаудовски • Дрогата во Македонија, раководител на истражувањето Наум Шурбаноски • Структурните белези на делегациите и делегатите во СР Македонија, Илија Јосифовски, Сарвет Салиу • Организираноста и ефикасноста во функционирањето на делегатскиот систем, Стојмен Михајловски • Јавното мислење во СР Македонија во 1978 година • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања • Проектот, проектните теми, примерокот и инструментите на истражувањето |
| 1980 | <ul style="list-style-type: none"> • Повторот кај сторителите на кривични дела, Љупчо Арнаудовски, Виолета Чачева ; • Функционирањето и остварувањето на делегатскиот систем во општините во СРМ, Лидија Симовска и други • Односите на делегациите и делегатите со избраните самоуправни тела во основните самоуправни организации и заедници, Владимир Митков, Милое Димоски • Функционирањето и остварувањето на делегатскиот систем во општината Титов Велес, Мирјана Динева • Управата во делегатскиот систем, Александар Христов • Развивокот на работничкото самоуправување (период 1950-1976), Боро Петковски • Актуелните прашања во здружениот труд и самоуправувањето, извештај од анкета со вработените, Ѓорѓи Спасов • Делегатските избори во СРМ во 1978 година • Улогата на извршните и управните органи и на стручните служби во системот на делегатското одлучување, Трајче Грујоски |
| 1981 | <ul style="list-style-type: none"> • Podružtvljavanje informativne delatnosti u samoupravnom društву, istraživački tim Slavko Dimevski i drugi • Искуствата и актуелните прашања на функционирањето и остварувањето на делегатскиот систем, трудови од советување • Правилата-уставот на македонскиот востанички комитет во Кресненското востание, Славко Димевски и други • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања |





1982	• Делегацијата на општествено-политичките организации, специфичната функција на ССРМ и СКМ, раководител на проектот Мирјана Малеска • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1983	• Прашалник за возачи на моторни возила • Јавното мислење во СРМ 1981 година • Информирањето во здружениот труд, истражувачки извештај, Живко Неделковски • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1985	• Јавното мислење во СРМ 1982 година • Основи на комуникациските науки, авторизирани предавања, Боро Мокров
1986	• Свеста и однесувањето на граѓаните во услови на економска криза, раководител на проектот Ѓорѓи Спасов • Учеството и влијанието на непосредните производители од материјалното производство во процесот на самоуправното одлучување за проширената репродукција, истражувачки тим Лидија Христова и други • Македонската лига и Уставот за државното уредување на Македонија од 1880, Славко Димевски, Владо Поповски, Светомир Шкарик, Михаило Апостолски • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1987	• Превенцијата во сообраќајот на патиштата во СР Македонија (организација и остварувањето во системот на општествената самозаштита), Љупчо Арнаудовски и други • Основни насоки во развојот на општествената заштита на децата во СРМ до 2000-та година, прогноза и резултати од научноистражувачки проект, раководител на проектот Наум Матилов
1988	• Состојби и оценки на состојбите во областа на научноистражувачките дејности во СРМ и глобални насоки на нивниот развој • Стратегија за долгорочен развој на научноистражувачката дејност во СР Македонија до 2000-та година • Синдикатот низ призмата на научно-истражувачкиот интерес, сознанија и резултати од три тематски истражувања, истражувачки тим Лидија Петковска-Христова и други • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1989	• Теорија и практика на делегатскиот систем, анализа на резултатите од истражувањата во СР Македонија, раководител на проектот Стојмен Михајловски • Јавното мислење во СРМ во 1986 година • Резултати од сондажата во 1988, Ѓорѓи Спасов, Климе Бабунски
	• Закон за основните права од работниот однос, коментар, Тито Беличанец, Благоја Брајановски

- | | |
|------|---|
| 1990 | <ul style="list-style-type: none"> • Реемиграцијата и вработувањето на повратниците од странство во емиграционите општини Тетово и Струга, раководител на проектот Туфаи Музафер • Образованието и оспособувањето на вработените за унапредување на ефикасноста и резултатите на ОЗТ, раководител на проектот Смилевски Цветко • Развој на македонската национална мисла (1878-1918), раководител на проектот Димевски К. Славко • Јавното мислење во СРМ 1988 година • Мислењето на граѓаните за милицијата, Наум Шурбановски |
| 1991 | <ul style="list-style-type: none"> • Закон за задругите, коментар, Благоја Брајановски, Јорде Јаќимовски • Јавното мислење во СР Македонија 1989 година • Образованието и оспособувањето на вработените и ефикасноста на работењето, Цветко Смилевски и други • Одлучувањето во Собранието на СРМ, анализа на остварување на работнофункционалниот принцип, раководител на проектот Стојмен Михајловски • Убиствата во Македонија (криминолошки карактеристики на сторителите на кривичното дело убиство и процесот на ресоцијализацијата), Зоран Сулејманов • Масовниот криминалитет во Македонија, Љупчо Арнаудовски, Зоран Сулејманов • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања |
| 1992 | <ul style="list-style-type: none"> • Работните односи, коментар, Тито Беличанец, Благоја Брајановски • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања • Информирањето и информираноста на иселеништвото од Македонија, студија • Општествениот систем и штрајкот, Глигор Бишев и други |
| 1993 | <ul style="list-style-type: none"> • Сондажи на јавното мислење во Република Македонија, истражувачи Стојмен Михајловски, Емилија Симоска, Весна Шопар, Димитар Мирчев, Панајотис Цакирпалоглу и други • Избори во Македонија во 1990, предизборно расположение на граѓаните, Панајотис Цакирпалоглу, Душан М. Вериѓиќ |





1994

- Основи и насоки за апликативни и развојни истражувања во областа на популационата политика, Цветко Смилевски, Јорде Јаќимовски, Наум Матилов, Душан Бубевски, Милан Кочанковски, Марианти Војводиќ
- Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
- Современи пристапи во менаџментот, уредник Цветко Смилевски

1995

- Политика и стратегија, вовед во методиката на политичкото дејствување, Панде Лазаревски
- Институциите на современата политичка демократија: (компаративно-монографска анализа) = The institutions of the contemporary political democracy : (a comparative-monograph analysis), Мирјана Најчевска и други
- Ефикасноста на парламентарната демократија (1991-1992), анализа на некои основни фактори кои ја ограничуваат ефикасноста на Собранието на Република Македонија ж, Мирјана Малеска, Лидија Петковска Христова, Илија Тодоровски, Јорде Јаќимовски, Благоја Брајановски, Наташа Габер, Магдалена Наумовска, Анета Јовевска
- Влијанието на индустријализацијата врз социјалните процеси и промени на село во Република Македонија, Јорде Јаќимовски, Душан Бубевски, Наум Матилов
- Правна држава, димензионирање и редимензионирање, Мирјана Најчевска
- Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
- Survey results and legal background regarding ethnic issues in the Republic of Macedonia, Mirjana Najcevska, Natasha Gaber

1996

- Медиуми и избори, прирачник, уредници Јаша Ланге и Ендрју Палмер, подготвено од Европски институт за медиуми-Диселдорф
- Збирка на новинарски кодекси, уредил Климе Бабунски
- Работничка партиципација, искуства, проблеми и перспективи, трудови од меѓународно советување
- Современите трендови во Европската радиодифузија, раководител на проектот Весна Шопар
- Парламентарна демократија, некои аспекти на функционирањето на демократските институции во политичкиот систем, Јовевска Анета, Магдалена Наумовска, Мирјана Сланинка-Динева
- Анализа на условите, состојбите и тенденциите во научниот и технолошкиот развој во Република Македонија
- Заштита, едукација и рехабилитација на лицата со пречки во физичкиот и психичкиот развој во Македонија, раководител на проектот Зоран Сулејманов

1997

- Развојот на урбаните центри во Република Македонија, Илија Ацески, Наум Матилов
- Персоналниот менаџмент во претпријатијата во Македонија, Благоја Брајановски
- Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

1998

- Повеќепартиските избори во Република Македонија, анализа на изборните резултати во 1994 и во 1996 година, Стојмен Михаиловски, Душан М. Веригиќ
- Стратегија, политика и управување со развојот на руралните средини во Република Македонија, Јорде Јаќимовски, Душан Бубевски, Илија Тодоровски, Наум Матилев
- Социо-економска структура и проблеми на населението во Република Македонија, раководител на проектот Јорде Јаќимовски
- Локални избори '96, Наташа Габер, Мирјана Сланинка-Динева, Аница Драговиќ, Јорде Јаќимовски, Анета Јовевска, Лидија Христова, Весна Шопар
- Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
- Социјалната држава помеѓу концептот и практиката, реферати и дискусии од научен собир
- Социјално раслојување во Бугарија и Република Македонија
- Qualitative analysis of the living standard of the population of the Republic of Macedonia, Jorde Jakimovski and other

1999

- Изборните концепти во теориите на демократијата, Анета Јовевска
- Парламентарни избори '98, Лидија Христова и други
- Водоснабдувањето, канализацијата и пречистувањето на отпадните води во Македонија, социјална оценка, раководител на истражувањето Илија Тодоровски

2000

- Основи на организацискиот дизајн, Роберт Димитровски
- Истражување на публиката на медиумите во Македонија, МАП 2000
- Изборни прогнози, модел за научно истражување на изборите и предвидување на изборните резултати, Душан М. Веригиќ
- Затвореничко општество, Љупчо Арнаудовски, Виолета Чачева
- Хазардни игри (социокултурни, правни и криминолошки аспекти на дозволените и недозволените хазардни игри), Зоран Сулејманов
- Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
- Имам право..., раководител на проектот Мирјана Најчевска
- Економски и социјални аспекти на невработеноста во Република Македонија и во Република Бугарија и претпоставки за нејзино намалување, трудови од меѓународен научен собир

2001

- Изворите и факторите на меѓуетничката (не)толеранција во процесот на образованието, Мирјана Најчевска, Емилија Симоска, Наташа Габер
- Политичката култура на граѓаните во Република Македонија, Емилија Симоска, Наташа Габер, Климе Бабунски
- Менаџерското образование како стратегија за премин кон пазарно стопанство во Република Македонија, раководител на проектот Цветко Смилевски
- Медиумите во процесот на политичката и социјалната трансформација во Република Македонија, Весна Шопар, Живко Андревски, Дона Колар-Панов







- | | |
|------|---|
| 2002 | <ul style="list-style-type: none"> • Социо-економска структура и проблеми на населението во Република Македонија, раководител на проектот Јорде Јаќимовски • Аспекти на националната безбедност на Република Македонија, Панде Лазаревски, Славко Милосавлевски, Тодор Атанасовски, Иван Катарџиев, Славејко Сасајковски, Јован Донеv • Тенденциите на сиромаштијата и можностите за нејзино намалување, трудови од Научен собир одржан на 18-19 декември 2000 година • Exodus within borders: the global crises of internal displacement , proceedings |
| 2003 | <ul style="list-style-type: none"> • Кривично процесно право, Зоран Сулејманов • Социологија на бракот и семејството, Наум Матилов • Јавните служби во Република Македонија, реалност и визија, Мирјана Сланинка-Динева • Постапеноста и остварувањето на политиката на националната безбедност на Република Македонија, раководител на проектот Панде Лазаревски • Pocket dictionary on refugee and asylum, English-Macedonian = Џебен речник за бегалци и азил, англиско-македонски, Marina Kovacic, Gordana Velichkovska |
| 2004 | <ul style="list-style-type: none"> • Збирка на прописи од областа на бегалското право и азилот, подготвено од Гордана Величковска • Криминологија, Зоран Сулејманов • Стратешки когнитивен менаџмент систем, СКМС, премостување на стратегија во акција, Ѓорѓи Манев • Социјалната положба на населението во Република Македонија, уредник Јорде Јаќимовски |
| 2005 | <ul style="list-style-type: none"> • Функционирање на системот на локалната самоуправа во Република Македонија, раководител на проектот Илија Тодоровски • Comprehensive dictionary on refugee law and asylum, English-Macedonian, Jovan Ananiev и други = Напреден речник за бегалско право и азил: англиско-македонски, Јован Ананиев и други |
| 2006 | <ul style="list-style-type: none"> • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања • Функционирањето на установите на локално ниво, резултати од истражувањето и расправа, Мирјана Сланинка-Динева, Ружица Цацаноска, Марија Станкова • Наративите во нашите истории, уредници Виолета Петроска-Бешка, Мирјана Најчевска • Дистрибуција на населението и одржливиот развој, студија • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања • Менаџментот во македонското деловно опкружување, студија, уредник Мирјана Борота Поповска |
| 2007 | <ul style="list-style-type: none"> • Малолетничкиот криминалитет во транзицијата во Република Македонија • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања |


- | | |
|-------------|---|
| 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Капацитетот на менаџментот и човечките ресурси во единиците на локалната самоуправа, студија, уредник Мирјана Борота Поповска • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Менаџмент на индивидуални земјоделски стопанства, Тодор Галев, Јорде Јаќимовски • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања |
| 2010 | <ul style="list-style-type: none"> • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања |
| 2011 | <ul style="list-style-type: none"> • Политичките идентитети во Република Македонија, Лидија Христова, Аница Драговиќ, Елеонора Серафимовска, Беќим Кадриу, Анета Цекиќ • Граѓаните во системот на локална самоуправа, истражувачка студија, Мирјана Сланинка-Динева |
| 2012 | <ul style="list-style-type: none"> • Меѓународна научна конференција на тема: Миграцијата и пазарот на труд, Зборник на апстракти • Identity in the era of globalization and Europeanization, proceedings from the International scientific conference • Политичката култура и идентитетите, Анета Јовеска, Емилија Симовска, Петар Атанасов, Ганка Цветанова |
| 2013 | <ul style="list-style-type: none"> • Студија за младите во Република Македонија, Марија Топузовска Латковиќ и други • Невработеност – ризици и предизвици, истражувачка студија, раководител на проектот Јорде Јаќимовски |
| 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Глас за правда, истражувачки извештај, процена на судските постапки за случаи на семејно насилство, со посебен фокус на менаџирање на предметите од родова перспектива, Стојанка Мирчева, Виолета Чачева, Николина Кениг • The Balkans in the New Millennium, From Balkanization to EUtopia, June 20-22nd, 2014 (Tetovo & Skopje - Macedonia) • Младинските трендови во Република Македонија, раководител на проектот Јорде Јаќимовски • Перцепцијата на идентитетите меѓу студентската популација во Република Македонија, истражувачка студија, Лидија Христова, Елеонора Серафимовска, Марија Марковиќ, Анета Цекиќ |
| 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Демографскиот развој за просторниот план на источниот плански регион, проекција на населението, раководител на проект Јорде Јаќимовски • Catalogue of urban initiatives in Skopje, Ognen Marina, Goran Janev |













*Промоција на книги од проектот на Владата на Република
Македонија „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници...“
оддржана во ИСППИ*

5.

Вработени во ИСППИ

5.1. СЕГА ВРАБОТЕНИ (ПО АЗБУЧЕН РЕД)

5.1.1 НАУЧЕН КАДАР



Проф. д-р Петар Атанасов

Проф. д-р Петар Атанасов од 1990 до 1994 година работи како новинар во Македонската телевизија, најпрвин во Информативната програма, а потоа и во Редакцијата за надворешна политика. Од 1994 до 2001 година работи во Министерството за одбрана, најпрво како советник за односи со јавноста и портпарол на министерот, а потоа и како уредник во издавачката дејност на Министерството.

Кон крајот на 2001 година се вработува во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања како асистент истражувач, со завршени постдипломски студии на Филозофскиот факултет по социологија на етнички групи. Во 2011 е промовиран во редовен професор по социологија и комуникации. Предавал повеќе предмети: социологија, општествени промени, мултикултурализам, глобализација и комуникации и менаџмент на промени. Од 2011 година предава методологија на научни истражувања и дизајнирање на научен проект на сите групи на постдипломски студии на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Пишува главно за социо-економскиот развој, образованието, културната и социјална исклученост, човековиот развој, мултикултурализмот, идентитетот, етничките конфликти, безбедноста и пост-конфликтна рехабилитација. Учествува во повеќе научноистражувачки проекти на полето на

политичката култура, демократизацијата, инклузивноста на општеството, дискриминацијата и предрасудите, граѓанското општество, сегрегацијата и образованието, децентрализација и локална самоуправа, корупција и меѓуетнички односи.

Од 2004 до 2006 предавал мултикултурализам на постдипломските студии за човекови права на Универзитетот во Сараево во соработка со Универзитетот во Болоња. Од 2004 година е член на Балканската мрежа на научни истражувачи на глобалното владеење при Лондонската школа за економија и политички науки. Од 2006 година е член на Научниот борд на Центарот за европски и ориентални студии на Универзитетот во Болоња. Од 2008 до 2010 е визитинг професор на Универзитетот Американ колеџ-Скопје. Од 2012 година е член на Бордот на научното списание Политичко однесување и за политички анализи од Букурешт на Југоисточна Европа.

Координатор е на постдипломските студии по Нови медиуми и социјални мрежи. Исто така, е главен креатор на докторскиот студиум Социологија на организацијата. Член е на Центарот за меѓуетнички односи и Центарот за култура, медиуми и комуникации при ИСППИ.





**Проф. д-р Мирјана Борота
Поповска**



Д-р Мирјана Борота Поповска - редовен професор. Родена во Скопје. Во 1991 година дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје ННГ за филозофија, со просечен успех 9,1. На постдипломски студии по Менаџмент на човечки ресурси при Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, во јули 1995 со успех го одбрала магистерскиот труд: „Деловната етика во организациите во периодот на транзиција во Република Македонија“. Постдипломските студии ги завршува со просечен успех 10. Докторската дисертација, со наслов Менаџментот на промени и човечкиот потенцијал ја одбрала во мај 1999 година.

Мирјана Борота Поповска во текот на својот професионален развој ги посетувала и со успех ги завршила повеќе форми на образование/усовршување, што се релевантни за унапредување на приодот во наставата. Исто така, била добитник на три угледни меѓународни стипендии: ТЕМПУС - стипендија за индивидуална мобилност (1998), ХЕСП Mobility Grant (2002), ЈФДП (Junior fellowship Program) од Владата на САД (2004).

Од 1.6.1993 година е вработена во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје.

Од 1999 година го раководи Центарот за развој на менаџмент и човечки ресурси при Институтот, каде што ја реализира научноистражувачката дејност. Претседател на Советот на Институтот била во периодот 2005-2008 година. Од 2002 до 2006 година е претседател на Самоевалуациската комисија на Институтот.

Области на професионален (научноистражувачки) интерес на д-р Мирјана Борота Поповска се менаџмент на човечки ресурси, стратегиски менаџмент, стратегиски менаџмент на човечки ресурси, организациско однесување, менаџмент на промени, деловна етика и сл.

Во текот на изминатите години таа има учествувано во повеќе проекти и научноистражувачки активности од меѓународен и домашен карактер, главно во областа на организациските науки и управување (менаџмент), како во приватниот, така и во јавниот сектор, особено за менаџментот во централната и локалната власт. Во рамките на овие проекти учествувала во сите истражувачки фази, а на повеќето била раководител. Во овој период учествува на голем број конференции и објавува научни и стручни трудови, како во меѓународни, така и во домашни списанија.

Во моментот е на работното место директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје.



Проф. д-р Горан Јанев



Проф. д-р Горан Јанев вработен е во ИСППИ од 1995 декември. Во 1994 година дипломирал етнологија на Природно-математичкиот Факултет, УКИМ. Магистрирал социологија на ИСППИ, УКИМ во 1998 година. Постдипломски престој по социјална антропологија на Универзитетот во Оксфорд, 1998/99 година. Јанев бил наставен соработник по македонски студии при Школата за Славистички и Источно Европски истражувања, Универзитет Колеџ Лондон во 2003/04 година. Докторирал социјална антропологија во 2006 година на Универзитетот во Оксфорд. Бил постдокторант во Макс Планк Институт за истражување на религиозни и етнички различитости, 2008-2011 година.

Моментално работи како вонреден професор по социјална антропологија. Поле на интерес: политичка антропологија, урбана антропологија, глобализација и јавни простори. Член е на Европската асоцијација на социјални антрополози, на Меѓународното здружение на фолклористи и етнологи и на Меѓународното здружение на антрополошки и етнолошки науки.



Асс. м-р Викторија Јаќимовска



М-р Викторија Јаќимовска – асистент. Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во 2008 година меѓу најдобрите студенти на генерацијата. Во 2010 година се стекнува со академскиот степен магистер по меѓународно право на Универзитетот Кембриџ во Обединетото Кралство, а во 2012 година со титулата магистер по меѓународно хуманитарно право на Женевската академија за меѓународно хуманитарно право и човекови права во Швајцарија.

Викторија Јаќимовска се вработува во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје како помлад асистент на научната област човекови права во 2011 година, а во 2014 е избрана за асистент. Од 2015 година раководител е на модулот Меѓународни односи во рамките на постдипломските студии MA Joint European Political Science (ERASMUS+). Во академската 2007/2008 година работи како демонстратор на предметот административно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Во 2012 година работи како асистент-истражувач во рамките на 64-то заседание на Комисијата за меѓународно право при Обединетите нации во Женева. Во периодот од 2014 до 2017 година работи како асистент-истражувач и асистент на предметот европска правна историја на Универзитетот во Лувен.

Остварила студиски престои на Европскиот институт (EUI) во Фиренца, Хашката академија за меѓународно право во Хаг и Институтот за федерализам при Европската академија во Болцано (EURAC). Нејзини области на истражување се: историја на меѓународно право, меѓународно право на употреба на сила и воени конфликти, меѓународно хуманитарно право и човекови права.

Викторија Јаќимовска е член на Европското здружение за меѓународно право. Активно се служи со англискиот, францускиот, германскиот, рускиот и холандскиот јазик.



**Проф. д-р Јорде Владимир
Јакимовски**



Проф. д-р Јорде Владимир Јакимовски е роден на 29.10.1950 година, во село Длабочица – Куманово. Дипломирал на Земјоделски факултет во 1974 година. Магистрирал во 1978 година, а докторирал во 1986 година. Во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања се вработил како асистент на 1.3.1979 година, во Социолошкото одделение. Во звањето научен соработник е избран во 1983 година, а за виш научен соработник е избран во 1987 година. Во 1992 година е избран за научен советник, а преизбран во 1998 година. Во 1993 година е избран во наставното звање редовен професор, а во 1999 година е преизбран за редовен професор.

Од 1986 до 2012 година е раководител на Социолошкото одделение во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, а од 2012 година раководи со Центарот за развој на на заедницата. Од 20.6.1994 до 15.3.1999 година беше директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје. Од 2004 до 2006 е член на Одборот за акредитација на високото образование. По повод одбележувањето на 24. Мај 2008 година добитник е на ПЛАКЕТА за афирмација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во земјата и во странство. Од 13.09.2006 – 30.03.2015 година повторно е избран директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје.

Од 2014 година е раководител на студиската програма Социологија на окружувањето - докторски студии и студиската програма Општествен развој - втор циклус - постдипломски студии.

Проф. Јакимовски обавува настава по предметите: социологија на населбите, економска социологија, развојна економија, економика на трудови ресурси, системи на наградување, популациона политика, социологија на окружувањето и менаџирање со перформансите и системи за наградување. Работи во области: регионален и локален развој, структура на популацијата и социјална диференцијација, животен стандард и одржлив развој и пазар на трудот.

Член е на Издавачкиот совет

- Главен и одговорен уредник на неколку броја на Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања.
- Научно стручен часопис: Школа Бизниса, Нови Сад, Србија.
- Bulgaria Rusttica, Institute for Study of Societies and Knowledge at the Bulgarian Academy of Sciences

Проф. д-р Јакимовски има објавено 21 книга или монографија, 65 труда во домашни списанија и публикации и 41 статија во странски списанија и публикации. Јакимовски раководел и учествувал во реализација на 47 научно-истражувачки проекти и организирал и соорганизиран 9 меѓународни научни конференции. Има учествувало на 15 европски и светски научни конгреси и конференции и 38 научни конференции во земјата и во странство.



**Доц. д-р Марија Топузовска
Латковиќ**



Доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ е родена во Скопје, 1981 година. Во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања е во редовен работен однос од 2007 година, најпрво како помлад асистент истражувач, а од 2011 година во звање доцент на менаџмент на човечки ресурси и истражувачка методологија за бизнис и менаџмент. Од април 2015 година е именувана за раководител на секторот за наставно-образовна дејност.

Со научен степен магистер на менаџмент на човечки ресурси се стекнува во 2008 година, а во 2011 година со научен степен доктор на организациски науки (менаџмент).

Во текот на својата кариера активно учествува во научноистражувачката работа на Институтот, како и во наставните активности на постдипломските студии по Менаџмент на човечки ресурси и докторските студии по Организациски науки и управување (менаџмент) во рамки на Докторската школа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. Има објавено повеќе од 20 научни трудови од областа на менаџментот, во домашни и меѓународни научни списанија и публикации и континуирано активно учествува на домашни и меѓународни научни средби и конференции. Како раководител-главен истражувач или член на истражувачки тим, учествувала во повеќе национални и меѓународни проекти.

Како член на работна група непосредно учествувала во креирањето на Националната стратегија за вмрежување, соработка и намалување на одливот на високообразовани и стручни кадри (2013-2020) и Националната стратегија за млади (2015-2026).



Проф. д-р Ѓорѓи Манев

Д-р Ѓорѓи Манев е роден на 24.3.1964 година во Куманово. Дипломирал на Електротехнички факултет, Отсек за информатичка / автоматика во 1989 година. Магистрирал во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања на Отсекот за кадровски менаџмент во 1995 година, а докторирал на истиот институт во 1998 година, со што се стекнал со звањето доктор на науки по менаџмент.

Во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања работи од 1.9.2000 година. Во 2001 година ја добил престижната Фулбрајтова стипендија за престој, како визитинг - професор и истражувач на Универзитетот во Питсбург. На 28.09.2009 година е избран за вонреден професор во областа на менаџментот. Има објавено неколку научни и стручни трудови.



Проф. д-р Маријана Марковиќ



Д-р Маријана Марковиќ, вонреден професор, работи во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања од 1998 год.

Во 1992 година ги завршува студиите по психологија, а со степен магистер по психолошки науки се стекнува во 2002 година при Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Во 2010 година успешно ја одбранил докторската теза од областа на комуникациите. Во 2015 година се стекнува со звањето вонреден професор. Од 2006 година е еден од основачите на Психолошката лабораторија при ИСППИ.

Теорискиот и истражувачкиот интерес е во областа на интерперсонална комуникација, комуникација во кибер просторот и комуникација во заедниците. Како резултат на тој интерес е учеството на голем број домашни и меѓународни проекти, учество на домашни и меѓународни конференции, како и објавени трудови во домашни и меѓународни списанија.



Проф. д-р Мирјана Најчевска

Проф. д-р Мирјана Најчевска е родена во Скопје на 24.11.1956 година. Дипломиран правник (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 1979). Магистер по политички науки (1986), доктор по правни науки (1995). Редовен професор/научен советник во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, член на повеќе експертски и професионални тела на национално и меѓународно ниво, граѓански активист и бранител на човековите права. Раководител на над 30 проекти и учесник во над 40 проекти. Автор или коавтор на над 50 анализи, извештаи, научни и стручни трудови од областа на дискриминацијата, меѓуетничките односи, заштитата на правата на маргинализираните групи и улогата на државата во промоцијата и заштитата на човековите права. Активно е вклучена во изработката на законски текстови и транспонирањето на ЕУ директивите во националната легислатива.



Доц. д-р Бојана Наумовска



Доц. д-р Бојана Наумовска е родена 1983 година во Скопје. Во соработничко звање помлад асистент при Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања е избрана во 2011 година и оттогаш е во редовен работен однос. Во 2013 година е избрана во наставно-научно звање доцент во областите политички партии и јавно мислење.

Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во 2005 година на Катедрата по политички науки. Со научен степен магистер на политички науки се стекнува во 2008 година со одбраната на магистерскиот труд на тема: Политичка анализа на процесот на воведување религиско образование во Република Македонија на ИСППИ-УКИМ, а во 2011 година се стекнува со научен степен доктор на политички науки со јавната одбрана на докторската дисертација на тема: Влијанието на изборните модели врз малите политичка партии во Република Македонија на ИСППИ-УКИМ.

Во текот на својата кариера, таа активно учествува во научноистражувачката работа на Институтот, како и во наставните активности на постдипломските студии по политички науки и комуникации на ИСППИ и докторските студии социологија на организација и демократија во ера на глобализација во рамките на Докторската школа на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

Има објавено повеќе од 20 научни трудови од областа на политичките науки, во домашни и меѓународни научни списанија и публикации и континуирано учествува на домашни и на меѓународни научни средби и конференции. Како член на истражувачки тим учествувала во повеќе домашни и на меѓународни проекти.

Области/теми од посебен научен интерес се: политички партии, политички системи, јавно мислење, медиуми и политика.



Проф. д-р Славејко Сасајковски е вработен во ИСППИ од 1985. Дипломиран социолог – истражувач од Филозофски факултет – УКИМ, со дипломска работа Ватикан и современите меѓународни политички односи.

Магистер по социолошки науки од ИСППИ – УКИМ со теза Универзалните религии, духот на толерантноста и екуменизмот.

Доктор по социолошки науки од ИСППИ – УКИМ со дисертација „Ревитализација на општествената функција на религијата – верско – политичко соочување со религискиот феномен“.

Научен советник.

Политичка социологија, економска социологија, политичка економија – меѓународна политичка економија, меѓународни политички односи, политичка религија, социологија и политикологија на нацијата.



**Проф. д-р Елеонора
Серафимовска**



Проф. д-р Елеонора Серафимовска, вонреден професор, родена на 2.7.1971 година во Скопје, работи во ИСППИ од 1996 година. Во 1995 година ги завршува студиите по психологија на Филозофскиот факултет во Скопје, а со степен магистер по психолошки науки на истиот факултет се здобива во 2006 година. Во 2010 година го одбрала докторскиот труд на ИСППИ од областа на рецепциските студии. Истражувачкиот интерес на проф. Елеонора Серафимовска е во областа на комуникациите со фокус на масовните комуникации, политичката и социјалната психологија, а како резултат на тоа е учеството на голем број домашни и меѓународни проекти, како и научни конференции во земјата и во странство. Автор е на повеќе од 30 стручни и научни трудови објавени во домашни списанија или презентирани на меѓународните конференции. Во 2006 година е еден од основачите на Психолошката лабораторија при постдипломските студии на ИСППИ, а од 2012 е член на Комората на психолози на Република Македонија.



Проф. д-р Емилија Симоска

Проф. д-р Емилија Симоска од 1980 година е вработена во Институтот и е раководител на Центарот за етнички и безбедносни прашања. Воедно е и раководител на постдипломските студии по комуникации.

Од 1996 година таа е избрана за научен советник и редовен професор на постдипломските и докторските студии.

Според образованието, Симоска е доктор по социолошки науки во областа на политичката култура. Таа има работено на преку 100 научноистражувачки проекти, како за домашни нарачателни, така и за меѓународни институции. Автор е на повеќе научни трудови и истражувачки студии. Избрана е за редовен професор по предметите политичка култура и комуникација и односи со јавноста во ИСППИ.



Проф. д-р Ружица Цацаноска



Проф. д-р Ружица Цацаноска е вработена во ИСППИ од 1987 година. Дипломирала во 1987 година на Филозофскиот факултет на УКИМ во Скопје. Посдипломските студии ги завршила на Факултетот за политички науки, на Универзитетот во Белград. Докторирала во ИСППИ на тема Протестантизмот во Македонија.

Цацаноска е редовен професор и научен советник во ИСППИ.

Истражувала и пишувала на теми од областа на социологија на религијата, социологија на моралот и методологија на општествените истражувања.

Раководител е на постдипломските студии на социологија – менаџмент на општествените промени, при ИСППИ. Професор е по следниве предмети: општа социологија, социологија на религија (Православен теолошки факултет – Скопје), методологија на општественото истражување, академско пишување.

Автор е на повеќе научни трудови објавени во земјата и во странство. Член е на Уредувачкиот одбор на списанијата: „Occasional Papers on Religion in Eastern Europe“ и „Teme“.



Доц. д-р Анета Цекиќ



Доц. д-р Анета Цекиќ работи во ИСППИ од 2007 година. Дипломира на Одделот за политички науки на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2004 година. Магистрира во 2008 година на тема од областа на етничките конфликти на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, каде и докторира во 2011 година на тема: Лобирање во институциите на Европската Унија и малите држави. Во моментот е доцент во областите Политички систем и Европска политика, со истражувачки интерес насочен кон: интересни групи и лобирање, лобирање во Европската унија, демократија и демократизација, европска политика и европеизација и етнички конфликти. Во 2010 година остварила едномесечен студиски престој на Универзитетот во Гент, Белгија, а во 2013 и 2014 година остварила постдокторски престој на Универзитетот во Салзбург, Австрија. Член е на Универзитетската асоцијација за современи европски студии и на Постојаната група за интересни групи при Европскиот конзорциум и за политички истражувања.



Проф. д-р Ганка Цветанова



Проф. д-р Ганка Цветанова е родена 1968 година во Скопје. Дипломирала на Факултетот за музичка уметност во 1989 година. На истиот факултет магистрирала во 1994 година. Во 2006 година ја одбранила докторската дисертација под наслов: Културните разлики и општествената интеграција во Република Македонија на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања и се стекнала со звањето доктор по социолошки науки. Во 2009 година избрана е за професор на постдипломските студии по социологија при Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, а во 2010 година се вработува во Институтот како вонреден професор и виш научен соработник. Во 2014 година е избрана за редовен професор во областа социологија, како и нови медиуми и демократија. Раководител е на Центарот за комуникации, медиуми и култура, како и на студиската група Културата во ерата на кибернетиката.



**Доц. д-р Весна Забијакин -
Чатлеска**



Доц. д-р Весна Забијакин - Чатлеска е родена 1967 година во Скопје. Дипломирала на Филолошкиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Постдипломските студии по менаџмент на човечки ресурси ги завршува при ИСППИ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 2007 година магистрирала на студиите по менаџмент на човечки ресурси во ИСППИ, а во 2013 година, од истата област ја одбрала докторската дисертација. Во текот на своето работно искуство, работела како професор во средно училиште, а потоа како проектен менаџер во приватна компанија. Учествовала на бизнис-форуми и работилници во странство. Била ангажирана како консултант во македонски компании, како и обучувач на семинари за менаџерски вештини во национални и меѓународни проекти. Свои трудови презентирала на меѓународни научни конференции и списанија, а учествовала и во домашни и меѓународни научноистражувачки проекти. Во 2013 година е избрана во соработничко звање асистент, а во 2015 година во наставно-научно звање доцент во областите претприемништво и бизнис-менаџмент при ИСППИ. Поле на научен и истражувачки интерес: стратешки менаџмент на човечки ресурси, претприемништво, менаџмент на човечки ресурси во мали фирми. Член е на Македонската асоцијација за човечки ресурси.

5.1.2 СТРУЧЕН КАДАР (ПО АЗБУЧЕН РЕД)



Д-р Климе Бабунски



Д-р Климе Бабунски – стручен советник. Вработен е во ИСППИ од 1982 година и е раководител на Одделение за применети истражувања, издаваштво и научна документација. Во 1981 година дипломирал на Интердисциплинарни студии по новинарство; во 1994 година магистрирал на Правниот факултет на тема: Концепцијата на политичката комуникација во радиодифузијата во првите повеќепартиски избори во Македонија; и во 2013 година, во Институтот докторирал на тема: Промени во јавниот радиодифузен сервис и неговата улога во создавање на демократската јавност.

Негови главни полиња на професионален интерес се: комуникациски политики и медиумски системи, слобода на информирање и слободен пристап до информации, јавно мислење и односи со јавност. Има учествувало во повеќе од 90 домашни и меѓународни научноистражувачки проекти, фокусирани на повеќе области и теми, како: демократизација на медиумите и на политичката јавност, политичка, масмедиумска и меѓуетничка комуникација, транзиција и демократизација во општеството, корупција и неформални општествени структурирања, јакнење на граѓанското општество и сл. Во рамките на ваквата истражувачка активност се јавува и како автор на повеќе истражувачки студии и научни трудови.



М-р Иван Каровски

М-р Иван Каровски е роден 1971 година во Скопје, каде што завршил основно и средно образование. Во 1990 година се запишал на Факултетот за драмски уметности, Отсек за драмски актери.


Во 1997 година се вработил во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, како помлад асистент-истражувач. Во 2007 година е избран во звањето асистент истражувач. Денес работи како виш стручен соработник.

Во 1997 година се запишал на постдипломските студии на групата комуникологија. Постдипломските студии ги завршил со магистерскиот труд под наслов: Влијанието на печатените медиуми врз изборното определување на локалните избори во РМ 2000 година.

Во изминатиот период бил вклучен во голем број проекти како соработник, финансирани како од Министерството за наука, така и од страна на други домашни и странски нарачателите. Има раководено со проектот Мониторинг на печатените медиуми за време на локалните избори во РМ, 2000 година.

Негови области од научен интерес се: комуникации, компјутерска култура, индустрии на културата и избори и медиуми.

5.1.3 АДМИНИСТРАТИВЕН КАДАР



Нада Маркова



Нада Маркова – референт за студентски прашања. Родена 1959 година во Скопје. Основно и средно образование завршила во Скопје. Во Институтот е вработена во 1984 година. Работи како референт за студентски прашања на посдипломските студии (втор циклус – магистерски студии и трет циклус - докторски студии), iknow - администратор. Покрај тоа има работено и емпириски истражувања и комјутерска обработка на податоците и други активности за потребите на Институтот.

Весна Трајанова е родена 1978 година во Скопје, на работна позиција архивар. Врши стручни работи од деловното и архивско работење на Институтот. Учествува во извршување на работите од административна природа во врска со реализацијата на постдипломските и докторските студии во организација на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања.



5.1.4 ПОМОШЕН ТЕХНИЧКИ КАДАР

Блажо Тодоровски

Блажо Тодоровски – домаќин, возач и курир. Роден е 1956 година во с. Кркља - Крива Паланка. Средно машинско училиште - техничар завршил во Скопје 1976 година. Во Институтот е вработен од 1979 година.

Дејан Пауновски – телефонист-фотокопирист. Роден е на 12.10.1975 година во Скопје. Има завршено Средно занаетчиско училиште во 1993 година во Скопје. Во Институтот е вработен од 1994 година.



Славица Тодоровска

Славица Тодоровска – хигиеничар. Родена на 5.8.1960 година во с. Кркља, Крива Паланка. Има завршено Средно трговско училиште во 1978 година во Скопје. Во Институтот е вработена од 1997 година.



Валентина Алексоска

Валентина Алексоска – хигиеничар. Родена на 18.8.1975 година во Скопје. Има завршено Средно трговско училиште. Во Институтот е вработена од 15.5.2015 година.

5.2 ЛИЦА КОИ БИЛЕ ВРАБОТЕНИ ВО ИНСТИТУТОТ ОД 1965 ДО 2015 ГОДИНА



а. Кадри со научно и соработничко звање		од	до
1.	Лилјана Маневска, асистент	1.12.1965	28.8.1967
2.	д-р Александар Христов, директор	1.12.1965	30.6.1967
3.	д-р Славко Милосавлевски, директор	1.7.1967	30.4.1969
4.	Симеон Малинов, асистент	1.4.1968	31.3.1969
5.	Ферид Мухиќ, асистент	1.12.1968	3.3.1970
6.	Наум Гризо, асистент	1.12.1965	30.10.1971
7.	Спасе Макаровски, асистент	1.1.1967	30.9.1971
8.	д-р Томислав Чокревски, науч. сораб.	1.1.1967	30.6.1971
9.	д-р Милан Нетков, директор	1.5.1969	31.12.1970
10.	д-р Илија Јосифовски, директор	1.1.1967	30.6.1971
11.	м-р Петре Георгиевски, асистент	1.2.1967	30.9.1972
12.	д-р Ѓорѓи Старделов, директор	15.10.1971	31.5.1973
13.	Јаков Лазаревски, асистент	1.1.1966	31.1.1973
14.	м-р Амалија Јовановиќ, асистент	13.4.1968	12.2.1973
15.	м-р Поликсена Кацарова, асистент	1.5.1971	31.8.1973
16.	Јордан Ангеловски, асистент	15.7.1971	28.2.1974
17.	Коста Костова, асистент	12.6.1973	12.4.1974
18.	м-р Стефан Костовски, асистент	1.1.1967	16.11.1975
19.	Марија Поцевска, асистент	1.2.1972	31.10.1975
20.	Љубомир Цуцуловски, асистент	15.4.1973	31.1.1975
21.	д-р Стеван Габер	12.7.1974	19.2.1975
22.	Борис Ноневски, асистент	1.2.1972	31.8.1976
23.	Методија Канвечев, асистент	1.10.1975	7.7.1976
24.	д-р Христо Карталов, асистент	1.3.1969	24.11.1977
25.	Татијана Георгиевска, асистент	1.11.1969	30.12.1977
26.	Јелица Георгиевска, асистент	1.4.1976	30.11.1977
27.	д-р Ѓорѓи Спасов, вонред. проф.	1.4.1976	15.12.1977
28.	м-р Денко Денковски, асистент	13.4.1968	31.02.1978
29.	м-р Душан Симовски, истражувач	16.6.1970	13.10.1978
30.	Јордан Јовановски, асистент	1.4.1976	31.12.1978

31.	м-р Владо Поповски, асистент	1.4.1966	31.12.1979
32.	д-р Љупчо Арнаудовски, науч. сораб.	26.2.1967	31.10.1979
33.	Фиданчо Димитров, асистент	1.2.1972	5.1.1979
34.	м-р Драган Ташковски, директор	21.03.1975	30.9.1979
35.	Лидија Симовска, асистент	1.7.1975	15.5.1980
36.	д-р Димитар Мирчев, науч. сов.	1.11.1966	30.12.1982
37.	м-р Наум Шурбановски, доцент	1.3.1967	30.9.1983
38.	Славко Димевски, науч. советн.	1.1.1975	30.6.1983
39.	Љупка Христова, науч. сораб.	14.1.1971	31.3.1984
40.	Цветан Цветковски, асистент	1.10.1982	20.10.1984
41.	Сашо Веновски, асистент	2.10.1982	31.5.1984
42.	Весна Тасиќ, асистент	17.3.1980	31.3.1986
43.	д-р Владо Камбовски, директор	1.4.1984	14.7.1986
44.	д-р Музафер Туфаи, науч. сораб.	1.2.1976	11.1.1987
45.	м-р Живко Неделковски, доцент	1.10.1982	30.9.1987
46.	Весна Ристевска, помл. асист.	1.5.1981	15.4.1987
47.	Зоран Петровиќ, асистент	15.3.1980	12.2.1989
48.	д-р Панајотис Цакирпалоглу	15.3.1979	31.3.1990
49.	Маја Апостолова, помл. асист.	1.3.1989	31.8.1990
50.	Магдалена Наумовска, асистент	15.3.1979	26.7.1996
51.	Васил Марков, асистент	15.3.1979	30.6.1991
52.	Ѓорѓи Кимов, асистент	15.3.1980	30.9.1992
53.	д-р Светомир Шкариќ, директор	1.10.1979	2.10.1993
54.	Златко Пецев, млад асист.	1.6.1993	15.5.1994
55.	д-р Стојмен Михајловски, ред.проф.	1.3.1966	31.5.1994
56.	д-р Цветко Смилевски, ред.проф.	8.12.1988	30.9.1995
57.	д-р Душан Бубевски, ред.проф.	1.6.1966	15.12.1996
58.	д-р Благоја Брајановски, ред.проф.	1.1.1989	30.4.1998
59.	д-р Мирјана Малеска, ред.проф.	1.5.1997	4.11.2004
60.	д-р Етем Азири, доцент	11.1.2002	15.9.2004
61.	д-р Звонимир Јанкуловски, ред.проф.	1.7.1998	31.3.2005
62.	д-р Илија Тодоровски, ред.проф.	15.3.1979	30.9.2005
63.	д-р Весна Шопар, ред.проф.	1.4.1976	31.8.2006
64.	д-р Магдолна Колар Панова, ред.проф.	4.4.1995	31.8.2006
65.	д-р Наум Матилов, ред.проф.	1.4.1972	30.9.2007
66.	д-р Метуш Сулејмани, доцент	1.6.1994	15.3.2007
67.	д-р Аница Драговиќ, вон.проф.	1.6.1993	14.5.2008
68.	д-р Анета Јовевска, ред.проф.	16.3.1980	31.10.2009
69.	д-р Мирјана Сланинка Динева, ред.проф.	1.12.1968	15.9.2010
70.	д-р Љубица Чонева, ред. проф.	1.1.1997	1.1.2012
71.	д-р Виолета Чачева, ред. проф.	1.4.1976	15.9.2013
72.	д-р Лидија Христова, ред. проф.	1.2.1972	15.9.2013





б. Лица со стручно звање – технички соработник		од	до
1.	Лепосава Витанова, документ.	1.12.1965	15.2.1970
2.	Маргарита Костадинова, документ.	1.12.1965	28.2.1971
3.	Драгица Божинова, библиотекар	20.1.1971	29.10.1973
4.	Елена Стојановиќ, струч. совет.	1.3.1966	21.10.1984
5.	Георги Јанчов, струч. сораб. и секрет.	1.6.1976	31.12.1986
6.	Душка Настева, виш техн. сораб.	1.12.1965	27.12.1990
7.	м-р Душан Веригиќ, стр. советник	10.2.1972	22.8.2000
8.	Маријанти Војводиќ, стр.советник	1.2.1966	31.8.2000
9.	Гордана Мицова	21.4. 2000	28.2. 2002
10.	Викторија Миланова	1.06.2000	30.9. 2002
11.	Блерим Каљоли	1.6.2000	30.6.2002
12.	Марија Станкова, виш стр.сораб.	7.5.1976	12.3.2011
в. Административно технички кадар		од	до
1.	Владимир Николовски, курир	1.3.1967	28.2.1970
2.	Смијка Јосифовска, сметковод.	15.11.1967	31.3.1971
3.	Стојан Костовски, секретар	1.2.1972	15.10.1974
4.	Љубица Чешларова, хигиеничар	1.6.1966	31.12.1975
5.	Милка Дувњак, дактилограф	1.1.1967	30.6.1977
6.	Мирка Митева, дактилограф	7.3.1977	7.7.1977
7.	Цена Јововиќ, сметководител	1.4.1976	13.2.1978
8.	Елена Стојановска, секретар	17.10.1974	13.2.1978
9.	Мира Буцева, благајник	1.7.1969	2.3.1978
10.	Гавро Познер, курир – возач	1.9.1970	19.12.1979
11.	Фоте Бекаровски, секретар	1.4.1976	31.7.1980
12.	Даница Киселова, дактилограф	15.1.1966	15.9.1992
13.	Ферија Ибраим, хигиеничар	14.6.1972	30.6.1992
14.	Перо Николовски, книжничар	20.1.1985	31.1.1992
15.	Димче Андонов, чувар	15.1.1989	31.3.1994
16.	Никола Ангеловски, секретар	1.1.1983	30.9.1999
17.	Маргарита Ристевска, дактилограф	14.7.1977	31.3.2001
18.	Слободанка Блажевска, виш техн.сораб.	14.6.1971	31.12.2001
19.	Вера Каровска, техн. Секретар	1.5.1978	30.9.2004
20.	Јадранка Денкова, секретар	16.12.1998	20.1.2006
21.	Трајанка Јакимовска, хигиеничар	21.3.1985	31.7.2008
22.	Ангелина Анчевска, дактилограф	15.3.1967	31.3.2001
23.	Митко Беловски – виш техн.сораб.	1.10.1982	1.5.2012
24.	Перо Пауновски –сметководител	1.05.1978	1.7.2012
25.	Ника Стевановска – благајник	20.1.1976	8.8.2012
26.	Анастасика Рајковиќ – референт за студ. прашања	6.3.1985	1.7.2015

6.

Директори на ИСППИ: 1965-2015



		од	до
1.	проф. д-р Александар Христов	15.2.1965	30.6.1967
2.	проф. д-р Славко Милосавлевски	1.7.1967	30.4.1969
3.	проф. д-р Милан Нетков	1.5.1969	31.12.1970
4.	проф. д-р Илија Јосифовски	1.1.1971	30.6.1971 (в.д.)
5.	проф. д-р Георги Старделов	15.10.1971	31.5.1973
6.	м-р Стојмен Михајловски	1.6.1973	11.7.1974 (в.д.)
7.	проф. д-р Стеван Габер	12.7.1974	19.2.1975
8.	м-р Наум Шурбановски	20.2.1975	20.3.1975 (в.д.)
9.	м-р Драган Ташковски	21.3.1975	30.9.1979
10.	проф. д-р Светомир Шкариќ	1.10.1979	31.10.1983
11.	м-р Живко Неделковски	1.11.1983	31.3.1984 (в.д.)
12.	проф. д-р Владо Камбовски	1.4.1984	14.7.1986
13.	проф. д-р Стојмен Михајловски	15.7.1986	03.11.1986 (в.д.)
14.	проф. д-р Стојмен Михајловски	4.11.1986	20.6.1994
15.	проф. д-р Јорде Јаќимовски	21.6.1994	14.3.1995 (в.д.)
16.	проф. д-р Јорде Јаќимовски	15.3.1995	15.3.1999
17.	проф. д-р Панде Лазаревски	16.3.1999	12.9.2006
18.	проф. д-р Јорде Јаќимовски	13.9.2006	30.3.2015
19.	проф. Д-р Мирјана Борота-Поповска	31.3.2015	до денес

